



**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ
ИНСТИТУТ ЗА СОЦИОЛОШКИ И
ПОЛИТИЧКО-ПРАВНИ ИСТРАЖУВАЊА
СКОПЈЕ**



Предлог-проект за повторна акредитација на студиската програма од трет циклус – докторски студии од подрачјето на општествените науки, од областа социологија на организација, предлагач и организатор: Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

Скопје, 2016 година

Содржина на Елаборатот:

1	Карта на високообразовната установа	3
A		
1 Б	Општи дескриптори на квалификацијата	11
1В	Специфични дескриптори на	12
2	Одлука за усвојување на студиската програма од Наставно-научниот совет на Институтот за социолошки и политичко правни истражувања - Скопје	13
3	Одлука за усвојување на студиската програма од Ректорската управа или Универзитетскиот сенат	14
4	Научно-истражувачко подрачје, поле и област каде припаѓа студиската програма	15
5	Степен на образование	15
6	Цел и оправданост за воведување на студиската програма	15
7	Години и семестри на траење на студиската програма	16
8	ЕКТС кредити со кои се стекнува студентот	16
9	Начин на финансирање	17
10.	Услови за запишување	17
11.	Структура на студиската програма	17
12.	Податоци за просторот предвиден за реализација на студиската програма	21
13.	Листа на опрема предвидена за реализација на студиската програма	21
14.	Предметни програми со информации	21
15.	Список на наставен кадар	21
16.	Изјава од наставникот за давање согласност за учество во изведување на настава по одредени предмети од студиската програма	21
17.	Согласност од високообразовната установа за учество на наставникот во реализацијата на студиската програма	22
18	Информација за бројот на ментори	22
19.	Информација за бројот на студенти за запишување во првата година на студиската програма	22
20	Информација за бројот на наставници во полето односно областа од научноистражувачкото подрачје неопходни за организирање на докторски студии	22
21.	Информација за обезбедена задолжителна и дополнителна литература	22
22.	Информација за веб страница	22
23	Информација за реализација на научноистражувачки проекти со кои се опфатени најмалку 20% од наставниот кадар	23
24.	Научниот назив со кој се стекнува студентот по завршување на студиската програма	24
25	Обезбедена меѓународна мобилност на студентите	24
26.	Активности и механизми преку кои се развива и се одржува квалитетот на наставата	24
	Прилог 1 – Предметни програми	25
	Прилог 2 – Обрасци од предметните наставници	50
	Прилог 3 – Изјави од предметните наставници	109
	Прилог 4 – Мислење од Одборот за соработка и доверба со јавноста	123

1A.КАРТА НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА ИНСТИТУЦИЈА

Назив на високообразовната установа	УКИМ- Институт за социолошки и политичко-правни истражувања-Скопје
Седиште	Општина Карпош, Скопје, Р. Македонија Адреса: Бул. Партизански одреди бб, 1000 Скопје, Р. Македонија П. фах 435 Телефони: +389 (0)2 3061-119 Факс: +389 (0)2 3061-282
Веб страница	www.isppi.ukim.edu.mk http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=165&glavno=8 (линк од Школата за докторски студии)
Вид на високообразовната установа	Научен институт во состав на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Податоци за основачот	Влада на Република Македонија Одлука за основање од Универзитетски совет бр. 01-4/32 од 01.06.1964 Решение за потврда на Одлука за основање на ИСППИ бр. 09-182/1 од 5.11.1965
Податоци за последната акредитација	Втор циклус на студии: Решенија од Одборот за акредитација и евалуација на високото образование за акредитација на едногодишни студиски програми од втор циклус студии по: <ul style="list-style-type: none"> - - Социологија-менаџмент на општествени промени, (решение бр. 13-197/2 од 08.02.2016 год.) - Менаџмент на човечки ресурси, (решение бр. 13-197/5 од 08.02.2016 год.) - Комуникации, (решение бр. 13-197/4 од 08.02.2016 год.) - Култура во ера на кибернетика, (решение бр. 13-197/3 од 08.02.2016 год.) - Општествен развој, решение бр. 13-27/4 од 17.3.2014 год. - Политички науки човекови права, решение бр. 13-99/3 од 03.09.2014 год. Решенија од Одборот за акредитација и евалуација на високото образование за акредитација на двегогодишни студиски програми од втор циклус студии по: <ul style="list-style-type: none"> - Социологија-менаџмент на општествени промени, решение бр. 13-27/5 од 17.3.2014 год. - Менаџмент на човечки ресурси, решение бр. 13-27/7 од 17.3.2014 год. - Комуникации, решение бр. 13-27/6 од 17.3.2014 год. - Нови медиуми и социјални мрежи, решение бр.

13-261/2 од 16.11.2012

- **Културата во ерата на кибернетиката**, решение бр. 13-261/2 од 16.11.2012
- **Општествен развој**, решение бр. 13-27/30д 17.3.2014 год.
- **Политички науки човекови права**, решение бр. 13-99/4 од 03.09.2014 год.

Решенија за почеток со работа од Министерството за образование и наука на РМ за акредитирани **едногодишни** студиски програми од втор циклус студии по:

- **Менаџмент на човечки ресурси**, решение бр. УП 1 бр. 14- 327 од 03.06.2016 год.
- **Комуникации**, решение бр. УП 1 бр. 14- 327 од 03.06.2016 год.
- **Културата во ерата на кибернетиката**, решение бр. УП 1 бр. 14- 327 од 03.06.2016 год.
- **Социологија-менаџмент на општествени промени**, решение бр. УП 1 бр. 14- 327 од 03.06.2016 год.
- **Општествен развој**, решение Бр. 13-12291/5 од 21.08.2014 год.
- **Политички науки човекови права**, решение УП1 бр. 14-1100 од 12.06.2015 година

Решенија за почеток со работа од Министерството за образование и наука на РМ за акредитирани **двегодишни** студиски програми од втор циклус студии по:

- **Менаџмент на човечки ресурси**, решение Бр. 13-12291/5 од 21.08.2014 год.
- **Комуникации**, решение Бр. 13-12291/5 од 21.08.2014 год.
- **Нови медиуми и социјални мрежи**, решение Бр. 13-12291/5 од 21.08.2014 год.
- **Културата во ерата на кибернетиката**, решение Бр. 13-12291/5 од 21.08.2014 год.
- **Социологија-менаџмент на општествени промени**, решение бр. УП 1 бр. 14- 327 од 03.06.2016 год.
- **Општествен развој**, решение Бр. 13-12291/5 од 21.08.2014 год.
- **Политички науки човекови права**, решение УП1 бр. 14-1100 од 12.06.2015 година

ТРЕТ ЦИКЛУС НА СТУДИИ:

Решенија од Одборот за акредитација и евалуација на високото образование за акредитација на тригодишни студиски програми од **трет циклус-докторски студии** по:

	<ul style="list-style-type: none"> – Социологија на организација, решение бр. 13-84/3 од 10.07.2014 год. – Социологија на окружувањето, решение бр. 13-84/5 од 10.07.2014 год. – Демократија во ера на глобализација, решение бр. 13-84/4 од 10.07.2014 год. – Организациски науки и управување (менаџмент), решение бр. 12-46/6 од 07.06.2012 <p>Решение за почеток со работа од Министерството за образование и наука на РМ бр. 13- 12291/5 од 21.08.2014 година на акредитирани тригодишни студиски програми од трет циклус-докторски студии по:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Социологија на организација – Социологија на окружувањето – Демократија во ера на глобализација
<p>Студиски и научноистражувачк и подрачја за кои е добиена акредитација</p>	<p>Научно подрачје 5 - општествени науки</p> <p>Научно поле: 506 Организациони науки и управување (менаџмент) Научна област: 50662 Управување со човечки ресурси, во холистички допир со областите: 50600 Наука за организација 50601 Теорија и организација на деловни системи 50602 Менаџмент системи 50603 Бизнис менаџмент 50605 Стратешки менаџмент 50613 Деловно комуницирање 50614 Одлучување 50615 Менаџмент во администрација 50618 Менаџмент во образование 50623 Претприемништво</p> <p>Научно поле: 507 Политички науки 50706 Комуникации и мас-медиуми</p> <p>Научно поле: 508 Правни науки</p> <p>Научно поле: 511 Социологија 51100 Општасоциологија 51101 Економскасоциологија 51102 Социологијанаполитиката 51106 Социјалнаекологија 51108 Руралнасоциологија 51109 Социологијананауката 51110 Социологијанакултурата 51111 Социологијанарелигија 51112 Социологијанаморалот</p>

	<p>51118 Методинасоциолошкитеистражувања и социометрија</p> <p>51120 Социјалнаантропологија</p> <p>51122 Социологијанамасовнитекомуникации</p> <p>51125 Социологијанаетничкитегрупи</p> <p>51126 Социологијанамакедонскотоопштество</p>
<p>Единици во состав на високообразовната установа</p>	<p>Одделенија:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Социолошко одделение; 2. Политиколошко одделение; 3.Одделение за апликација, научна документација и издаваштво <p>Центри:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Центар за менаџмент на човечки ресурси; 2. Центар за етнички односи; 3. Центар за комуникации, медиуми и култура; 4. Центар за човекови права; 5. Центар за криминологија; 6. Центар за применета политика и јавна администрација; 7. Центар за поддршка на олеснување на меѓуетнички спорови 8. Центар за развој на заедницата 9. Центар за применета психологија <p>Лаборатории:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Психолошка лабораторија; 2. Лабораторија за развој на методологија за менаџмент на човечки ресурси
<p>Студиски програми што се реализираат во единицата која бара проширување на дејноста со воведување на нови студиски програми</p>	<p>Студиски програми на втор циклус на студии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Социологија-менаџмент на општествени промени 2. Менаџмент на човечки ресурси 3. Комуникации 4. Нови медиуми и социјални мрежи 5. Култура во ера на кибернетика 6. Општествен развој 7. Политички науки и човекови права <p>Студиски програми на трет циклус-докторски студии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Социологија на организација 2. Социологија на окружувањето 3. Демократија во ера на глобализација 4. Организациони науки и управување (менаџмент) – студиската програма е организирана заедно со УКИМ Економски факултет –Скопје и Економски институт-Скопје)
<p>Податоци за меѓународна</p>	<p>Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања-Скопје има потпишано договори за соработка</p>

<p>соработка на планот на наставата, истражувањето и мобилноста на студентите</p>	<p>со следните високообразовни установи од странство:</p> <ul style="list-style-type: none"> - School of Advanced Social Studies SASS, Nova Gorica, Slovenia- договор за соработка од 30.10.2013 година; - University of Prishtina “Hasan Prishtina”, R. Kosovo; декември 2013; - Бугарска академија на науките, Институт за социологија – договор за меѓусебна соработка, декември 2013 година; - Jagiellonian University in Krakow, Poland, септември 2014; - European College of Kosovo, септември 2014 год. - Катедра за психологија, Филозофски факултет, Универзитет Палацки во Оломоуц, Чешка, октомври 2009 - University of Salzburg, Austria, 2014 година - University of Salzburg, Austria, ноември 2015 година - договор за партнерство за имплементација на Еразмус+ проект „Curriculum Development joint European Political Science MA (euroPS)“ <p>Соработката со високообразовните установи од странство, Институтот ја остварува преку организирање размена на научноистражувачкиот кадар, размена на информации за научноистражувачки проекти, меѓусебна поддршка во подготовка и имплементирање на научноистражувачки проекти, поддршка во организирање на меѓународни работилници, симпозиуми, конференции и конгреси, меѓусебна поддршка во активности од издавачката дејност и др.;</p> <p>Мобилноста на студентите е предвидена преку програмите ЕРАЗМУС+, СЕЕПУС, Join EU-SEE, Basileus.</p>
<p>Податоци за просторот наменет за изведување на наставната и истражувачката дејност</p>	<p>Вкупна површина на објектот: 847,57 м2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Предавални (3) со вкупна површина од 150,44 м2; 2. Компјутерска училница (1) со површина од 33,92 м2; 3. Сала за состаноци18,35 м2 4. Кабинети за наставниот и соработничкиот кадар 297,61 м2; 5. Библиотека18,35 м2
<p>Податоци за опремата за изведување на наставната и истражувачката дејност</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Централни единици (37); 2. Монитори (36); 3. Лаптопа (11); 4. Прожектори (3); 5. Графоскопи (2); 6. Платно за графоскоп (1); 7. Електронска табла (1); 8. Скенер (1); 9. Принтери (14);

	<p>10. Факс (1); 11. Факс/ принтер (1); 12. Фотокопир (1); 13. Телефони (27); 14. Телефонска централа (1); 15. Конференциски маси (4); 16. Табли за пишување (2); 17. Столчиња (во предавални) (120); 18. Канцелариски бироа (32); 19. Канцелариски столчиња (28); 20. Маси (во предавални) (26); 21. Витрини (библиотека) (18); 22. Машина за укоричување (1); 23. Метална машина спирала (1) и др.</p>
Број на студенти за кој е добиена акредитација	<p>За академската 2016/17 година добиена е акредитација за 8 ментори x 12 студенти, вкупно 96 студенти (втор циклус студии)</p> <p>За академската 2016/17 година добиена е акредитација за 11 ментори x 3 студенти, вкупно 33 студенти (трет циклус студии)</p>
Број на студенти (прв пат запишани)	<p>Во учебната 2016/2017 година на Институтот се запишале:</p> <ul style="list-style-type: none"> -22 студенти на втор циклус студии (16 на едногодишната + 6 на двогодишните) - 6 студенти на трет циклус студии
Број на лица во наставно-научни, научни и наставни звања (заклучно со месец октомври 2016)	15
Број на лица во соработнички звања (заклучно со месец октомври 2016)	1
Однос наставник:студенти (број на студенти на еден наставник) за секоја единица одделно	1:3
Внатрешни механизми за обезбедување и контрола на квалитетот на студиите	<ul style="list-style-type: none"> - Комисија за самоевалуација на ниво на студиски програми, - Комисија за самоевалуација на ниво на целиот Институт - Упатство за евалуацијана УКИМ (април 2013) и анкети на студентите за односот на наставниот кадар и квалитетот на наставно-образовниот процес. <p>Квалитетот на студиите се контролира согласно важечките</p>

	законски и подзаконски акти како и со актите на Универзитетот и Институтот.
Фреквенција на самоевалуациониот процес (секоја година, на две години, на три години)	Самоевалуација на Институтот редовно се спроведува на секои три години, а дополнително се спроведува и на крајот од секоја академска година на студиските програми кај кои е формирана група од упишани студенти.
Податоци за последната спроведена надворешна евалуација на установата	<p>На 4 март 2015 година, од страна на експертскиот тим за надворешна евалуација номиниран од Европската асоцијација на универзитетите во Брисел, беше објавен Извештајот за четвртата последователна надворешна евалуација на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со што уште еднаш се нагласи лидерската позиција и квалитетот на Универзитетот во европски рамки.</p> <p>Во Извештајот се изнесени следните главниоцени:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Експертскиот тим посебно ја поздравува определбата на првиот државен, најголем и најдобро рангиран универзитет во државата - Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, за спроведување континуирана надворешна евалуација, четврта по ред од 2003 година до денес, како значаен придонес во развивањето на културата на квалитетот. • Единствена е оцената на експертскиот тим дека, од првичната надворешна евалуација во 2003 година, со промените на националната законска регулатива, интеграционите процеси на УКИМ успешно се остварени и продолжуваат да се зајакнуваат и ги поздравува мотивираноста и заложбите на менаџментот во спроведувањето на реформите неопходни за обезбедување на функционална интеграција. • Експертскиот тим ја поздравува позитивната оценка на студентите за преземените активности на Универзитетот, нивното вклучување и учество во развојните процеси и донесувањето одлуки на Универзитетот. • Експертскиот тим посебно го истакнува високото ниво на познавање на англискиот јазик на студентите на УКИМ. • Експертскиот тим оценува дека организирањето на докторските студии во Школа за докторски студии на УКИМ претставува современ европски модел и е важен предуслов за развивање на истражувачката дејност и за обновување на кадровскиот потенцијал на УКИМ. • Во поглед на стратегијата за интернационализација на УКИМ, експертскиот тим го поздравува акциониот план, посебно заложбите за вклучување визитинг-професори во наставно-образовниот процес, проширување на мобилноста на академскиот кадар и студентите, како и воведувањето студиски

	програми на англиски јазик.
Други податоци кои установата сака да ги наведе како аргумент за нејзината успешност	

1Б. Општи дескриптори на квалификации за трет циклус студии по Социологија на организацијата на Институтот за социолошки и политичко правни истражувања, Скопје

знаења и разбирање	Покажува знаење од полето на социологијата како и разбирање за социолошките феномени. Покажува концептуални, компаративни и критички перспективи во научното поле на социолошките науки како и знаење и разбирање за теориите во современата социологија како и за нејзините клучни концепти.
примена на знаењето и разбирањето	Може да го примени знаењето и разбирањето на начин што покажува стручен пристап во работата и професијата како доктор по социолошки науки. Покажува компетенции за социолошка имагинација, истражување и анализа во предметните научни области. Способност за аргументација на општествените феномени и нивното влијание врз поединецот и ефектите од таа интеракција.
способност за проценка	Способност за истражување, анализирање и презентирање информации и идеи за релевантни истражувачки сознанија и податоци. Способност да оценува различни проблеми и прашања и да дава објаснување за причините и начинот на кој се менуваат општествените односи, организациите и социјални процеси.
комуникациски вештини	Способност да комуницира и да дискутира со стручната и со пошироката јавност, за проблеми и појави што се однесува на социолошките структури и феномени. Способност за групна работа и споделување резултати и одговорност. Способност за независно учество и индивидуална работа во специфични, научни и пошироки дискусии. Способност за јавна презентација на сознанијата од социолошките истражувања и јавна дебата со публика.
вештини на учење	Поседува вештини за учење и самостојна работа во група, настава и самостојно. Мотивираност за постојана надградба и значење на учењето во која било фаза од личниот и професионалниот развој. Учење за новите социолошки трендови и способност за постојана и самостојна надградба во областа на социологијата.

1B. Специфични дескриптори на квалификацијата за студиската програма од трет циклус на студии по Социологија на организацијата на Институтот за социолошки и политичко правни истражувања, Скопје

знаења и разбирање	Покажува знаење и разбирање за социологија на организацијата, како и специфични знаења поврзани со областите на социологијата на организацијата. Усвојува знаење кое е употребливо и може да се користи во областа на социологијата на организацијата како основа за оригинални истражувања, знаење за новите правци од областа на социологијата на организација и за теоретските и практичните импликации на проблемите од социологијата на организација.
примена на знаењето и разбирањето	Модулот има истражувачка ориентација која треба да придонесе за создавање на докторски кадри кои ќе бидат способни да извршуваат сложени истражувачки проекти, да продуцираат знаење од областа на социологијата на организацијата и да промовираат политики во оваа област. Студентите ќе се оспособат за креативно промислување, истражување и креирање на организациски промени на национално и на локално ниво, за управување со промени, како и изнаоѓање на решенија за проблемите со организациските промени.
способност за проценка	Способност за анализа на феномените од областа на социологија на организација, социјалниот капитал и развој, организациските промени и европскиот социјален модел. Способност за социолошка анализа на социјалните промени, општествените концепти и општествените феномени во областа на социологијата на организација. Способност за проценка и анализа за примарните агенсии на промените во организациите.
комуникациски вештини	Специјализирани вештини за анализирање на проблеми, вештини кои се потребни за истражување и за произведување на нови сознанија и нивно интегрирање во различни научни области. Вештини за истражување и анализа на конкретни социолошки појави и процеси како и вештини за презентации и академско пишување во научни публикации.
вештини на учење	Способност за надградба на учењето и потреба за понатамошно знаење и способност за независно и самостојно делување при стекнувањето нови знаења и вештини во областа на социологијата на организација и организациските промени. Студентите ќе се охрабруваат јавно да го пренесуваат своето академско знаење и да учествуваат како во домашни така и во меѓународни истражувачки мрежи.

2. Одлука за усвојување на студиската програма од Наставно-научниот совет на Институтот за социолошки и политичко правни истражувања - Скопје

Република Македонија
Универзитет „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Бр. 02-964/33
06.09.2016 год.
С К О П Ј Е

Врз основа на член 63 став 1 алинеја 5 од Законот за високото образование („Сл. весник на РМ“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14; 116/14; 130/14; 10/15; 20/15; 98/15; 145/15; 154/15; 30/16, 120/16 и 127/16) и член 44 став 1 алинеја 5 од Правилникот за внатрешните односи и работењето на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје-Институт за социолошки и политичко-правни истражувања-Скопје (Универзитетски гласник бр. 297/2014), Научниот совет на Институтот на седницата одржана на 6.9.2016 година донесе:

О Д Л У К А

за усвојување на предлог-проекти за реакредитација на студиски програми од трет циклус –докторски студии

Член 1

Научниот совет на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања-Скопје во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје ги усвои предлог-проектите за реакредитација на студиските програми од трет циклус-докторски студии во организација на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања-Скопје по:

- Политички науки – Демократија во услови на глобализација
- Социологија на окружувањето
- Социологија на организација.

Член 2

Предлог-проектите за реакредитација на студиските програми од трет циклус-докторски студии во организација на Институтот се составен дел на оваа Одлука.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Директор

Проф.д-р Мирјана Борота Поповска



Доставено до:
-УКИМ
-архива
- сметководство

3. Одлука за усвојување на студиската програма од Ректорската управа или Универзитетскиот сенат



Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Ss. Cyril and Methodius University in Skopje

Бр 02-982/34
28.12.2016 год.
Скопје

Република Македонија			
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“			
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања			
СКОПЈЕ			
Примено: 29.12.2016			
От: Едини.	Број:	Прилог:	Вредност:
03	1548/3		

Врз основа на член 104 од Законот за високото образование, член 246 од Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, по предлог на Наставно - научниот совет, Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на 6. седница одржана на 27.12.2016 година, ја донесе следнава

О Д Л У К А

за усвојување на проектот за реакредитација на студиската програма од трет циклус – докторски студии по социологија на организација, научно подрачје општествени науки

Член 1

Универзитетскиот сенат го усвојува проектот за реакредитација на студиската програма од *трет циклус* - докторски студии по **социологија на организација**, научно подрачје општествени науки, предлагач и организатор: **Институт за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје**.

Член 2

Универзитетскиот сенат го упатува Проектот од член 1 на оваа Одлука до Одборот за акредитација и евалуација на високото образование на натамошна постапка за акредитација. Проектот во печатена и во електронска форма до Одборот за акредитација и евалуација на високото образование се доставува од страна на единицата на Универзитетот - предлагач и организатор на студиската програма.

Член 3

Оваа Одлука стапува во сила со нејзиното донесување и ќе се објави во *Универзитетски гласник*.



Проф. д-р Никола Јанкуловски

Доставено до:
- ИСППИ
- Одборот за акредитација и евалуација на високото образование

Иван

4. Научно-истражувачко подрачје, поле и област каде припаѓа студиската програма

Студиската програма која е предмет на реакредитација и усогласување според член 99 од Законот за високото образование е од:

- ❖ Научно подрачје: **5 Општествени науки**
- ❖ Научно поле: **5.11 Социологија**
- ❖ Научна област: **51103 Социологија на организација**

5. Степен на образование

Студиската програма е од **Трет циклус студии**

6. Цел и оправданост за воведување на студиската програма

Овој модул се предлага поради потребата од **продуцирање на кадри од областа на социологијата на организација, промените и иновациите**. Досега во Република Македонија немало посебни студиски програми што конкретно ќе се бават со социологија на организацијата. Оваа насока е стандардизирана на повеќе западни универзитети. Овие студии генерално имаат за цел да произведат знаење за организацијата на структурите во едно современо општество.

Оваа програма има намера **да ги спои социологијата на организацијата и социологијата на промените во организациите** преку заедничко истражување на областите кои се во доменот на социолошките науки. Овој спој треба да произведе квалитативни и квантитативни знаења од областа на социологијата на организацијата, кои треба да послужат како насоки во имплементирањето на организациските промени во општеството и полето на економијата .

Главна цел на модулот **„Социологија на организација”** е да понуди специјализирано знаење во две области на социолошките науки преку теорија и истражувачка практика. Исто така, една од целите е да се концентрираат темите околу социологија на организацијата и да се изучуваат и проверуваат преку конкретни организациски практики и применети политики.

На почетокот на новиот милениум организацијата доминира како структура преку која се остваруваат функциите во повеќето области во општеството. Организациската поставеност на многу структури овозможува или спречува развој.

Република Македонија се соочува со слаба институционална и организациска поставеност како на ниво на државна администрација така и на ниво на стопански субјекти. Организациската структура и нејзината адаптивност влијае како во државните структури така и во бизнисот.

Формирањето успешни организации е предизвик и за Владата и за стопанските организации но и поле на истражување на академската заедница.

Докторските студии се **прилагодени за поширок круг на магистрирани студенти** од областа на општествените науки, меѓу кои: социологијата, психологијата, економијата, правото, менаџментот, јавната администрација, политичките науки и други сродни науки. На оваа програма може да се запишат сите магистрирани студенти со минимум просек на положени испити од 8.00. Потребно е кандидатите да презентираат објавени статии или учество во истражувања или креирање на политики, како и активност во областа на иновациите и развојот.

Модулот има **истражувачка ориентација** која треба да придонесе за создавање на докторски кадри кои ќе бидат способни да извршуваат **сложени истражувачки проекти**, да продуцираат знаење од областа на **социологијата на организацијата** и да промовираат политики во оваа област. Истражувањата како важен дел од општествените науки секогаш се првата фаза од секоја организациска промена и активност. Развојот на македонското општество секако дека ќе зависи и од знаењата или обучените кадри кои ќе умеат да се вклучат во креирање и имплементирање на политики на полето на организацискиот развој.

7.Години и семестри на траење на студиската програма

Студиската програма на втор циклус студии по Социолошки науки –модул Социологија на организацијата е во траење од **6 семестри** односно тригодини.

8.ЕКТС кредити со кои се стекнува студентот

За добивање звање доктор на општествени науки, од областа социологија на организација, студентот треба да оствари **180 ЕКТС** согласно Законот за високо образование.

9. Начин на финансирање, а за приватните високо-образовни и научни установи и доказ за обезбедена квалитетна финансиска гаранција за студиската програма

Студиите се врз база на самофинансирање од страна на студентите.

10. Услови за запишување

Право за запишување на овие студии имаат лица кои завршиле студиски програми од општествените науки и кои ги исполнуваат основните критериуми:

- Завршен втор циклус на студии усогласени со европскиот кредит-трансвер систем
- Завршени постдипломски студии по студиските програми пред воведувањето на европскиот кредит-трансвер систем на кои им се признаваат 60 кредити од обука за истражување и едукација
- Стекнување стручна подготовка според студиски програми за регуларни професии, со сотварени најмалку 300 кредити
- Основен просечен успех од сите предмети од предходно завршеното високо образование, од најмалку 8,00
- Познавање на еден од светските јазици.

11. Структура на студиската програма

За докторските студии во траење од три години се предвидени следните активности и кредити:

ОБУКА ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ, што изнесува 30 ЕКТС-кредити:

1. три предмети за стекнување генерички знаења и вештини за истражување, (по 4 кредити), и тоа:
 - Научноистражувачка етика со примена и примери во подрачјето социологија;
 - Методологија на научно-истражувачка работа со примена и примери во подрачјето на општествените науки;

- Дизајнирање и спроведување на квалитативно истражување (изборен предмет за стекнување генерички знаења и вештини).
2. докторски семинари, конференции и работилници од истражувачка практика, што изнесува 18 ЕКТС-кредити.

ЕДУКАЦИЈА, што изнесува 30 ЕКТС-кредити; Едукацијата опфаќа предмети од полето, областа и од потесната област на истражување (најмалку 5 предмети) од:

- задолжителниот предмет (8 кредити)
- три предметни од понудената листа на изборни предмети (секој предмет по 6 кредити)
- полагање на еден изборен предмет од заедничката листа на изборни предмети на УКИМ (4 кредити)

ПРИЈАВА, ИЗРАБОТКА И ОДБРАНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА, што изнесува 120 ЕКТС - кредити

- оригинално истражување на кандидатот;
- пријавување на тема за докторска дисертација;
- објавување на трудови;
- пишување на дисертацијата;
- поднесување на изработената дисертација;
- јавна одбрана на дисертацијата.

Со овој сооднос на задолжителни и изборни предмети се задоволува критериумот 60%:30%:10%

Задолжителни предмети за стекнување генерички знаења

Задолжителен	
Методологија на научно-истражувачка работа со примена и примери во подрачјето на општествените науки	Проф. д-р Петар Атанасов Доц.д-р Бојана Наумовска

Листа на предложени предмети за стекнување генерички знаења

Дизајнирање и спроведување на квалитативни истражувања	Проф. д-р Петар Атанасов Доц.д-р Бојана Наумовска
--	--

Листа на предмети

Задолжителен	
Социологија на организација	Проф. д-р Петар Атанасов
Изборни	
Менаџмент на промени	Проф.д-р Мирјана Борота Поповска Проф. д-р Петар Атанасов
Социјален капитал и развој	Проф. д-р Ружица Цацаноска
Европски социјален модел и организации	Проф.д-р Емилија Симоска Доц.д-р Бојана Наумовска
Економска социологија	Проф.д-р Јорде Јаќимовски
Семеен бизнис и одржливост	Доц.д-р Весна Забијакин Чатлеска Доц.д-р Марија Топузовска Латковиќ
Неолиберална глобализација и финансиско-економски кризи	Проф.д-р Славејко Сасајковски

Заедничка листа на изборни предмети

Сите предмети во елаборатот се дел од заедничката листа на изборни предмети од трет циклус на студии на Универзитетот Св. „Кирил и Методиј“ - Скопје.

**СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЗА ДОКТОРСКИ СТУДИИ
(распределба на кредити и обврски по семестар)**

<i>I година</i>			<i>II година</i>			<i>III година</i>		
I семестар			III семестар			V семестар		
15 септември октомври ноември декември	1. Предмети за стекнување генерички знаења етика 4 к. 1.2. Методологија на научно-истражувачка работа со примена и примери во подрачјето на социолошките науки....4к. 1.3. Еден избран предмет од листата на генерички предмети4 к. 2. Предмети од полето и областа на истражување 2.1. Социологија на организација.....8 к. 2.2. Еден избран предмет6 к. 2.3. Еден избран предмет од заедничката листа на УКИМ...4 к.	Максимум (1. + 2.) 30 к.	15 септември октомври ноември декември	подготвување и поднесување на пријавата за темата за докторската дисертација, истражување	28 к.	15 септември октомври ноември декември јануари	истражување и објавување резултати	28 к.
јануари	испитна сесија		јануари	испитна сесија, докторски семинар со презентација на извештај	2 к.		докторски семинар со презентација на извештај	2 к.
II семестар			IV семестар			VI семестар		
февруари март април мај	3. Предмети од полето и областа на истражување 3.1. Еден избран предмет ..6 к. 3.2. Еден избран предмет ..6 к. Докторски семинар со презентација (прва недела од март) Истражување (за подготовка на тема за докторска дисертација)	Максимум (1. + 2.) 12 к. 2 к. 14 к.	февруари март април мај	Работилница за истражувачка практика Истражување и објавување резултати	3 к. 25 к.	февруари март април мај	Работилница за истражувачка практика Истражување и пишување на тезата	3 к. 25 к.
15 мај – 15 јуни	испитна сесија		15 мај – 15 јуни	испитна сесија				
прва недела од септември	Годишна конференција со презентација на извештај	2 к.	прва недела од септември	Годишна конференција со презентација на извештај	2 к.	прва недела од септември	Годишна конференција со презентација на извештај	2 к.

12.Податоци за просторот предвиден за реализација на студиската програма

Податоците за просторот предвиден за реализација на оваа програма се дадени во Картата на високообразовната институција.

13. Листа на опрема предвидена за реализација на студиската програма

Листата на опремата за реализацијата на студиските програми е дадена во Картата на високообразовната институција

14.Предметни програми со информации

Предметните програми се дадени во ПРИЛОГ бр1

15.Список на наставен кадар

	Име и презиме	Звање во кое е избран
1	Д-р Петар Атанасов	Редовен професор
2	Д-р Мирјана Борота Поповска	Редовен професор
3	Д-р Јорде Јаќимовски	Редовен професор
4	Д-р Емилија Симоска	Редовен професор
5	Д-р Ружица Цацановска	Редовен професор
6	Д-р Славејко Сасајковски	Редовен професор
7	Д-р Весна Забијакин Чатлеска	доцент
8	Д-р Марија Топузовска Латковиќ	доцент
9	Д-р Бојана Наумовска	доцент

Биографијата на кадар за студиската програма на трет циклус студии се дадени во ПРИЛОГ бр.2

16.Изјава од наставникот за давање согласност за учество во изведување на настава по одредени предмети од студиската програма

Изјавите на наставниот кадар се дадени во ПРИЛОГ бр 3.

17.Согласност од високообразовната установа за учество на наставникот во реализацијата на студиската програма

Сите предметни наставници на оваа програма се од Универзитетот “Св Кирил и Методиј”. Од Институтот на оваа студиска програма ќе бидат ангажирани 9 наставници.

18.Информација за бројот на ментори

Целосна документација за добивање на менторство ќе поднесат 5 професори.

19. Информација за бројот на студенти за запишување во првата година на студиската програма

Бројот на студентите зависи од бројот на добиените менторства.

20. Информација за бројот на наставници во полето односно областа од научноистражувачкото подрачје неопходни за организирање на докторски студии

Сите наведени професори се од подрачјето на конкретната предметна програма.

21.Информација за обезбедена задолжителна и дополнителна литература

Задолжителната и изборната литература е достапна за студентите.

22.Информација за веб страница

<http://www.isppi.ukim.edu.mk>

http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=165&glavno=8 (линк од Школата за докторски студии)

23.Информација за реализација на научноистражувачки проектисо кои се опфатени најмалку 20% од наставниот кадар.

„Сервиси за податоци од општествените науки во Југоисточна Европа (South East European Data Services)“, финансиран од Швајцарската национална фондација за истражување, координиран од Швајцарскиот центар за експертиза во општествените науки (FORS); истражувачки тим во состав: **вонр. проф. д-р Анета Цекиќ, д-р Климе Бабунски, доц.д-р Весна Забијакин Чатлеска;**

„Спроведување на тестирање (психолошки тест и тест за интегритет) и изработка на стручно мислење“, нарачател на услугата: Академија за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, стручен тим за давање мислење: **вон.проф.д-р Елеонора Серафимовска, доц.д-р Маријана Марковиќ;**

„Спроведување на тестирање (психолошки тест и тест за интегритет) и изработка на стручно мислење“, нарачатели на услугата: Судски совет на Република Македонија и Совет на јавни обвинители на Република Македонија, стручен тим за давање мислење: **вон.проф.д-р Елеонора Серафимовска, доц.д-р Маријана Марковиќ;**

„Успешноста на практиканството како линк помеѓу образованието и бизнисот“, истражувачки тим: **проф.д-р Мирјана Борота Поповска, доц.д-р Марија Топузовска Латковиќ, проф.д-р Ганка Цветанова, доц.д-р Весна Забијакин Чатлеска;**

„Стандардизација и културна адаптација на тестот ММПИ (оригинално Minnesota Multiphasic Personality Inventory– 2 – RF) во Република Македонија“, истражувачки тим: **вон.проф.д-р Елеонора Серафимовска, доц.д-р Маријана Марковиќ;**

Еразмус+ **„Развој на студиска програма за заедничка диплома од втор циклус на универзитетски студии по Европски политички науки“**. Тим на проектот од УКИМ Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања-Скопје во состав: **вонр.проф. д-р Анета Цекиќ (координатор на националниот тим), проф.д-р Мирјана Најчевска, вон.проф.д-р Маријана Марковиќ, вон.проф.д-р Горан Јанев, доц.д-р Бојана Наумовска, асс.м-р Викторија Јаќимовска, Нада Маркова, студент на ИСППИ;**

„Студија за младите во Република Македонија“ по Конкурсот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“-Скопје за доделување средства за финансирање на научноистражувачки проекти за 2015/2016 година. **Раководител на проектот е**

доц.д-р Марија Топузовска Латковиќ, истражувачки тим во состав: проф.д-р Мирјана Борота Поповска, проф.д-р Јорде Јаќимовски, проф.д-р Емилија Симоска, проф.д-р Славејко Сасајковски, проф.д-р Ружица Цацаноска, доц.д-р Марија Топузовска Латковиќ, доц.д-р Весна Забијакин Чатлеска, д-р Ѓорѓи Манев;

„Изведување на мултиетничка истражувачка студија за младинско претприемништво“, одобрен од Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување во Скопје, а за потребите на Проектот „Заедно за успех: млади претприемачи, движечка сила за добри меѓуетнички односи“, финансиран од Европската Унија во рамките на ИПА програмата за поддршка на граѓанското општество и медиумите 2014; Членови на истражувачкиот тим за проектот се: **доц. д-р Весна Забијакин Чатлеска**, раководител, **проф. д-р Мирјана Борота Поповска**, коракководител и **доц. д-р Марија Топузовска Латковиќ**, член;

„Истражување на јавното мислење и перцепциите на македонските граѓани за барателите на азил и мигрантите“ во соработка со Здружението на граѓани „ПРО МЕДИА Скопје“, за потребите на проектот „Обезбедување на поддршка за поголема самоодржливост и помош на заедниците“; истражувачки тим во состав: **вон.проф.д-р Горан Јанев-раководител**, **проф.д-р Емилија Симоска**, **доц.д-р Бојана Наумовска**, **д-р Климе Бабунски**;

24.Научниот назив со кој се стекнува студентот по завршување на студиската програма

По завршувањето на студиската програма студентот се стекнува со звањето:
Доктор на социолошки науки, од областа социологија на организација

25.Обезбедување меѓународна мобилност на студентите

Ќе биде обезбедена

26.Активности и механизми преку кои се развива и се одржува квалитетот на наставата

Квалитетот на наставата се одржува преку следните механизми:
-надворешна евалуација
-внатрешна евалуација
-влезна и излезна анкета на студентите

**ПРИЛОГ 1 А:
ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ НА ПРЕДМЕТИ ОД ЛИСТАТА НА ГЕНЕРИЧКИТЕ
ПРЕДМЕТИ**

Предметна програма од трет циклус студии					
1.	Наслов на наставниот предмет	Методологија на научно-истражувачка работа со примена и примери во подрачјето на општествените науки			
2.	Код	C-307			
3.	Студиска програма	Докторски студии – Социологија на организација			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Институт за социолошки и политичко-правни истражувања			
5.	Степен(прв, втор, трет циклус)	трет циклус			
6.	Академска година/семестар	Прва/ зимски	7.	Број на ЕКТС	4
8.	Наставник	Проф.д-р Петар Атанасов, Доц.д-р Бојана Наумовска			
9.	Предуслови за запишување на предметот				
10.	<p>Цели на предметната програма (компетенции):</p> <p>Целта на предметот е студентите да се запознаат со потребата, целта и технологијата на научните истражувања и да се оспособат за самостојно дефинирање и операционализирање на истражувачки проект, како и негова апликација во практиката. Студентите, исто така, ќе се оспособат за презентирање на сознанијата од истражувањата. Методологија на научно-истражувачка работа со примена и примери во подрачјето на социолошките науки е предмет во кој студентите ќе ги изучуваат основите на научните истражувања, создавањето на научните сознанија и запознавањето со научните техники за доаѓање до научните сознанија.</p> <p>Генерички компетенции:</p> <p>Студентите по овој предмет ќе бидат оспособени за дефинирање на истражувачкиот проблем и подготвување на научноистражувачки проект.</p> <p>Студентите ќе може практично да дизајнираат конкретно истражување и да учествуваат во дел од неговата реализација во текот на изработката на докторскиот труд.</p> <p>Студентите ќе поминат и практична обука на терен како истражувачи и ќе се запознаат и со теренската работа и прибирањето на податоци.</p> <p>Студентите ќе се оспособат да ги користат традиционалните во комбинација со современите техники на истражувања.</p> <p>Специфични компетенции:</p> <p>Студентите ќе бидат оспособени за самостојно реализирање на научно</p>				

	<p>истражување, но и ќе бидат оспособени да работат во научни тимови. Студентите ќе научат како да создадат, спроведат и верифицираат научни сознанија од различни области. Студентите ќе се оспособат за изготвување на анализи и презентации по успешно спроведено научно истражување.</p>			
11.	<p>Содржина на предметната програма:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Научно истражување <ol style="list-style-type: none"> 1. Епистемологија и научен метод 2. Правци во научните истражувања 3. Истражувачки дизајн и етика 4. Преглед на литература и почетна анализа 2. Планирање на истражувачки проект <ol style="list-style-type: none"> 1. Предмет на истражување и концепти 2. Дефинирање на проблем и главно истражувачко прашање, 3. Дефиниции - операционализација на истражувачкото прашање 4. Изготвување хипотези и користење варијабли 3. Дизајнирање на примерок и истражувачки техники <ol style="list-style-type: none"> 1. Квалитативни техники 2. Квантитативни техники 3. Дизајнирање на примерок 4. Докажување на истражувачките прашања 4. Истражување и анализа <ol style="list-style-type: none"> 1. Теренско истражување 2. Квантитативна анализа 3. Квалитативна анализа 4. Синтеза на анализата 5. Пишување научен труд 			
12.	<p>Методи на учење:</p> <p>Предметот се изведува преку практична работа, теренско истражување и вежби, како и преку индивидуални или групни семинарски трудови. Во текот на изведување на вежбите студентите ќе имаат прилика да ги презентираат своите идеи за истражување, да направат мало истражување и да ги претставуваат резултатите од своето истражувања и трудоовите на докторските семинари, конференции и работилници со посебен осврт на методолошкиот приод.</p> <p>Од студентите ќе се очекува да изработат научно-истражувачки проект како дел од финалниот испит.</p>			
13.	Вкупен расположлив фонд на време	4 кредити по 25 часа = 100 часови		
14.	Распределба на расположливо време	5 недели		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава	20 часови
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	10 часови
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	25 часови
		16.2.	Самостојни задачи	30 часови

		16.3.	Домашно учење			15 часови
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови			20 бодови	
	17.2.	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)			20 бодови	
	17.3.	Активност и учество			60 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 50 бода			5 (пет) (Ф)	
		од 51 до 60 бода			6 (шест) (Е)	
		од 61 до 70 бода			7 (седум) (Д)	
		од 71 до 80 бода			8 (осум) (Ц)	
		од 81 до 90 бода			9 (девет) (Б)	
		од 91 до 100 бода			10 (десет) (А)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	<ul style="list-style-type: none"> - проектни задачи 60 % (минимум 30 %) - активност на предавања 20 % (минимум 10 %) 				
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски				
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Квалитетот на наставата, активноста на студентите и успешноста на предметот ќе се следи во текот на целиот семестар. На крајот од предавањата и завршените семинарски и истражувачки задачи ќе биде извршена задолжителна евалуација на предметот и професорот.				
22.	ЛИТЕРАТУРА					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред.б рој	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Bryman, A.	Social Research methods	Oxford, University Press.	(2008)
		2.	Djuro Shushnjic	Metodologija	Cigoja shtampa	2007
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред.б рој	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Preece, R. A Cassel	<i>Research – introduction to academic & disertation wriitng,</i>	Impirment, London	(1994)
2.		Маркус, Банкс	Визуелни методи во општествени истражувања	Табернакул, Скопје.	(2009)	

Предметна програма од трет циклус студии				
1.	Наслов на наставниот предмет	Дизајнирање и спроведување на квалитативни истражувања		
2.	Код	С-308 Изборен предмет за стекнување генерички знаења		
3.	Студиска програма	Докторски студии – Социологија на организација		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Институт за социолошки и политичко-правни истражувања		
5.	Степен(прв, втор, трет циклус)	трет циклус		
6.	Академска година/семестар	Прва/ зимски	7.	Број на ЕКТС 4
8.	Наставник	Проф.д-р Петар Атанасов, Доц.д-р Бојана Наумовска		
9.	Предуслови за запишување на предметот			
10.	<p>Цели на предметната програма (компетенции):</p> <p>Целта на предметот е студентите да се запознаат со потребата, целта и технологијата за спроведување на квалитативни истражувања и да се оспособат за самостојно дефинирање и операционализирање на истражувачки проект, како и негова апликација во практиката. Студентите, исто така, ќе се оспособат за презентирање на сознанијата од истражувањата. Дизајнирање и спроведување на квалитативно истражување е предмет во кој студентите ќе ги изучуваат квалитативните техники преку кои ќе научат како да дојдат до научните сознанија.</p> <p>Генерички компетенции:</p> <p>Студентите по овој предмет ќе бидат оспособени за дефинирање на истражувачкиот проблем и подготвување на научноистражувачки проект. Студентите ќе може практично да дизајнираат конкретно квалитативно истражување и да учествуваат во дел од неговата реализација во текот на изработката на докторскиот труд. Студентите ќе поминат и практична обука на терен како истражувачи и ќе се запознаат и со теренската работа и прибирањето на податоци. Студентите ќе се оспособат да ги користат традиционалните во комбинација со современите техники на квалитативните истражувања.</p> <p>Специфични компетенции:</p> <p>Студентите ќе бидат оспособени за самостојно реализирање на квалитативно научно истражување, но и ќе бидат оспособени да работат во научни тимови. Студентите ќе научат како да создадат, спроведат и верифицираат научни сознанија од различни области. Студентите ќе се оспособат за изготвување на анализи и презентации по успешно спроведено квалитативно истражување.</p>			
11.	Содржина на предметната програма:			

	<p>5. Планирање на квалитативен истражувачки проект</p> <p>5. Предмет на истражување и концепти</p> <p>6. Дефинирање на проблем и главно истражувачко прашање,</p> <p>7. Дефиниции - операционализација на истражувачкото прашање</p> <p>6. Фокус група како техника за истражување</p> <p>5. Примена на фокус групи</p> <p>6. Припрема на фокус групи</p> <p>7. Формулирање прашања за фокус групи</p> <p>8. Примерок за фокус групи</p> <p>9. Спроведување на фокус групи</p> <p>10. Анализа на податоците добиени од фокус групи</p> <p>7. Интервју како техника за истражување</p> <p>1. Примена на интервју како техника</p> <p>2. Припрема на интервју</p> <p>3. Формулирање прашања за интервју</p> <p>4. Спроведување на интервју</p> <p>5. Анализа на податоците добиени од интервју</p>			
12.	<p>Методи на учење:</p> <p>Предметот се изведува преку практична работа, теренско истражување и вежби, како и преку индивидуални или групни семинарски трудови. Во текот на изведување на вежбите студентите ќе имаат прилика да ги презентираат своите идеи за истражување, да направат мало истражување и да ги претставуваат резултатите од своето истражување и трудовите на докторските семинари, конференции и работилници со посебен осврт на методолошкиот приод.</p> <p>Од студентите ќе се очекува да изработат научно-истражувачки проект со примена на квалитативните техники на истражување како дел од финалниот испит.</p>			
13.	Вкупен расположлив фонд на време	4 кредити по 25 часа = 100 часови		
14.	Распределба на расположливо време	5 недели		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава	20 часови
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	10 часови
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	25 часови
		16.2.	Самостојни задачи	30 часови
		16.3.	Домашно учење	15 часови
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови		20 бодови
	17.2.	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)		20 бодови
	17.3.	Активност и учество		60 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 50 бода		5 (пет) (Ф)
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (Е)
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (Д)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (Ц)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (Б)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (А)

19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	<ul style="list-style-type: none"> - проектни задачи 60 % (минимум 30 %) - активност на предавања 20 % (минимум 10 %) 				
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски				
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Квалитетот на наставата, активноста на студентите и успешноста на предметот ќе се следи во текот на целиот семестар. На крајот од предавањата и завршените семинарски и истражувачки задачи ќе биде извршена задолжителна евалуација на предметот и професорот.				
22.	ЛИТЕРАТУРА					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред.б рој	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Anol Bhattacharjee	Social Science Research: Principles, Methods, and Practices	University of South Florida	(2012)
		2.	Sladzana Dzuric	<i>Fokus-grupni intervju</i>	Sluzbeni glasnik	(2007)
		3.	David W. Stewart, Prem N. Shamdasani	Focus Groups - Theory and Practice	SAGE Publication	1990
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред.б рој	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Васерман Фауст	Анализа на општествени те мрежи, методи и примена	Академски печат, Скопје.	(2009)

**ПРИЛОГ 1 Б:
ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ НА ПРЕДМЕТИТЕ ОД ПОЛЕТО И ОБЛАСТА
НА ЕДУКАЦИЈА**

Предметна програма од трет циклус на судии				
1.	Наслов на наставниот предмет	Социологија на организација		
2.	Код	С-300		
3.	Студиска програма	Модул Социологија на организација		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Институт за социолошки и политичко-правни истражувања		
5.	Степен (прв, втор, трет)	Трет		
6.	Академска година/семестар	1	7.	Број на ЕКТС кредити
8.	Наставник	Проф. д-р Петар Атанасов		
9.	Предуслови за запишување на предметот			
10.	<p>Цели на предметната програма (компетенции):</p> <p>Цел на предметот е изучување на внатрешната организација на компанијата. Ќе се анализираат елементи на организациската структура како што се хиерахијата во организацијата, работните места и промоцијата, профитот и лидерството. Курсот покрива организациско носење на одлуки, координација, реструктуирање, внатрешна поделба на трудот, корпоративна култура како и корпоративна општествена одговорност. Студентите ќе бидат запознаени со различни структури на организации што ќе овозможи критичко евалуирање на современата литература за социологија на организацијата. Организациските принципи имаат потекло во емпириските опсервации и економската теорија кои се аплицирани во областите на управување и организирање. Во овој контекст ќе се анализира улогата на социологијата во областа на организацијата и организациското управување. Предмет на истражување ќе бидат и формалните структури, договорите и мотивацијата, моделите на управување као и неформалните структури кои се способни да се наметнат над формалните структури во однос на носењето на одлуки за иднината на организацијата.</p> <p>Генерички компетенции:</p> <p>Студентите по овој предмет ќе бидат оспособени да разликуваат различни структури на организации што ќе овозможи критичко евалуирање на современата литература за социологија на организацијата.</p> <p>Студентите ќе може практично да анализираат елементи на организациската структура како што се хиерахијата во организацијата, работните места и промоцијата, профитот и лидерството.</p> <p>Студентите ќе се оспособат за техниките на организациско носење на одлуки, координација, реструктуирање, внатрешна поделба на трудот, анализа на корпоративната култура како и корпоративната општествена одговорност.</p> <p>Специфични компетенции:</p> <p>Студентите ќе бидат оспособени за самостојно реализирање на научно истражување во областа на социологија на организацијата.</p> <p>Студентите ќе бидат оспособени за истражувања во областа на внатрешната организација на компаниите.</p> <p>Студентите ќе се оспособат за истражувања и емпириските опсервации во областа на организацијата и организациското управување</p> <p>Студентите ќе научат како да создадат, спроведат и верифицираат научни сознанија на полето на социологија на организацијата.</p>			
11.	Содржина на предметната програма:			

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Теории за организации 2. Тимови и поделба на трудот 3. Индивидуални и групни одлуки 4. Формални и неформални организациски структури 5. Лидерство, авторитет, делегирање 6. Награди и мотивација 7. Внатрешен пазар на трудот 8. Промоција и кариера 9. Корпоративна култура 10. Корпоративна општествена одговорност 			
12.	<p>Методи на учење:</p> <p>Наставата се изведува преку предавања, дискусии и вежби, како и преку индивидуални или групни семинарски трудови. Во текот на изведување на вежбите студентите ќе имаат прилика да ги презентираат своите идеи за истражување или да претставуваат резултати од други истражувања со посебен осврт на методолошкиот приод.</p> <p>Од студентите ќе се очекува да изработат скица за научно-истражувачки проект како дел од финалниот испит.</p>			
13.	Вкупен расположлив фонд на време	8x25=200		
14.	Распределба на расположивото време	8 недели		
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања – теоретска настава	16 часови
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	16 часови
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	40 часови
		16.2	Самостојни задачи	60 часови
		16.3	Домашно учење	68 часови
17.	Начин на оценување			
	17.1	Тестови		60 бодови
	17.2	Семинарска работа / проект (презентација: писмена и усна)		20 бодови
	17.3	Активност и учество		20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови / оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)

		од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)			
		од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)			
		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)			
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)			
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	<ul style="list-style-type: none"> - проектни задачи 20 % (минимум 10 %) - активност на предавања 20 % (минимум 10 %) 				
20.	Јазик на кој се изведува наставата	македонски јазик / англиски јазик				
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Квалитетот на наставата, активноста на студентите и успешноста на предметот ќе се следи во текот на целиот семестар. На крајот од предавањата и завршените семинарски и истражувачки задачи ќе биде извршена задолжителна евалуација на предметот и професорот.				
22.	Литература					
	22.1	Задолжителна литература				
		Р. бр.	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Milgrom, P., Roberts, J. <i>Economics,</i>	<i>Organization and Management.</i>	Prentice Hall	(1992)
		2.	Ricketts, M.	<i>The Economics of Business Enterprise, 3rd ed.</i>	Edward Elgar Pub	(2002)
		3.	Brickley, J.A., Smith, C.W., Zimmerman, J.L.	<i>Managerial Economics and Organizational Architecture, 3rd ed.</i>	McGraw Hill	(2004)
	22.2	Дополнителна литература				
		Р. бр.	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Roberts, J.	<i>The Modern Firm – Organizational Design for Performance and Growth</i>	Oxford University Press	(2004)
		2.	Gibbons, R.	Why Organizations Are Such a Mess (and What an Economist Might do About It).	Princeton	(2000)
		3.	Freeman, J.	Efficiency and Rationality in Organizations.	<i>Administrative Science Quarterly, 44, 163-175.</i>	(1999)

Предметна програма од трет циклус на судии				
1.	Наслов на наставниот предмет	Менаџмент на промени		
2.	Код	С-301		
3.	Студиска програма	Модул Социологија на организација		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Институт за социолошки и политичко-правни истражувања		
5.	Степен (прв, втор, трет)	Трет		
6.	Академска година/семестар	1	7.	Број на ЕКТС кредити
				6
8.	Наставник	Проф.д-р Мирјана Борота Поповска Проф. д-р Петар Атанасов		
9.	Предуслови за запишување на предметот			
10.	<p>Цели на предметната програма (компетенции): Овој предмет ќе се обиде да ги прикаже базичните теоретски основи на институциите и организациите како и импликациите на различните организациски форми. Ќе се истражуваат комплексните, повеќеслојни системи кои се карактеристични за најразвиените држави. Ќе бидат анализирани и државни и приватни организациски промени. Овој предмет е дизајниран да ги интегрира теоријата и истражувањата на овие нови трендови во организациските промени и иновациони истражувања. Предметот ќе се занимава со промените, креативноста и иновациите во управувањето, но пред се од аспект на организациите од приватниот сектор. Промените се константни во бизнисот. Затоа способноста за справување со промените и нејзините драјвери се суштински за сите типови на организации. Целта на предметот е студентите да се обучат за аналитичка и практична артикулација на истражувања поврзани со силите на промените и драјверите на организациските промени. Целта е да се анализираат конкретни и реални промени и реални процеси на развој и трансформација. Полето на истражување ќе бидат институциите во нашето општество. Имајќи предвид дека нашата држава е во фаза на интензивни организациски и институционални промени, овој предмет и продукцијата на знаење преку него имаат за цел да ја збогатат домашната литература и акумулација на знаења од оваа област.</p> <p>Генерички компетенции: Студентите по овој предмет ќе бидат оспособени да ги осознаат базичните теоретски основи на институциите и организациите како и импликациите на различните организациски форми. Студентите ќе може да ги истражуваат комплексните, повеќеслојни системи кои се карактеристични за најразвиените држави. Студентите ќе бидат оспособени за анализа и на државните и на приватни организациски промени.</p> <p>Специфични компетенции: Студентите ќе бидат оспособени за самостојно реализирање на научно истражување во областа на организациските промени. Студентите ќе бидат оспособени за истражувања во областа на промените, креативноста и иновациите во управувањето од аспект на организациите од приватниот сектор. Студентите ќе се оспособат за истражувања и анализа на конкретни и реални промени и реални процеси на развој и трансформација особено поврзани со општествените институции во нашето општество.</p>			

11.	Содржина на предметната програма:			
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Институции, организации и развоен менаџмент 2. Пазари, хиерархија и слободна размена 3. Мотиви, одговорност и организациски постигнувања 4. Институционални алтернативи за развој 5. Менаџирање со различноста и сложеноста во институциите 6. Меѓуинституционална координација 7. Меѓународна помош и меѓународен развој 8. Демократија и демократизација 9. Политичка одговорност и јавни акции 10. Бирократија: модели на јавна администрација 11. Партиципација во организациските системи 12. Солидарност и невладини организации 13. Проект на развоен менаџмент 14. Институционална трансформација и развојни промени 15. Трансформација на политичките институции 			
12.	<p>Методи на учење:</p> <p>Наставата се изведува преку предавања, дискусии и вежби, како и преку индивидуални или групни семинарски трудови. Во текот на изведување на вежбите студентите ќе имаат прилика да ги презентираат своите идеи за истражување или да претставуваат резултати од други истражувања со посебен осврт на методолошкиот приод.</p> <p>Од студентите ќе се очекува да изработат скица за научно-истражувачки проект како дел од финалниот испит.</p>			
13.	Вкупен расположлив фонд на време	6 часа x 25 кредити = 150		
14.	Распределба на расположивото време	4 недели		
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања – теоретска настава	16 часови
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	14 часови
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	50 часови
		16.2	Самостојни задачи	30 часови
		16.3	Домашно учење	90 часови
17.	Начин на оценување			
	17.1	Тестови	60 бодови	
	17.2	Семинарска работа / проект (презентација: писмена и усна)	20 бодови	
	17.3	Активност и учество	20 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови / оценка)	до 50 бода	5 (пет) (F)	
		од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)	

		од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)		
		од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	<ul style="list-style-type: none"> - проектни задачи 20 % (минимум 10 %) - активност на предавања 20 % (минимум 10 %) 			
20.	Јазик на кој се изведува наставата	македонски јазик / англиски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Квалитетот на наставата, активноста на студентите и успешноста на предметот ќе се следи во текот на целиот семестар. На крајот од предавањата и завршените семинарски и истражувачки задачи ќе биде извршена задолжителна евалуација на предметот и професорот.			
22.	Литература				
22.1	Задолжителна литература				
	Р. бр.	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Poole Marshall, Andrew Van de Ven Harlow>	Organizational Change and Innovation,	Oxford University Press.	(2004)
	2.	Constantine Andriouopoulos and Patrick Dawson	Managing Change, Creativity & Innovation,	London SAGE.	(2009)
	3.	Carnall, C.	Managing Change in Organizations,	Prentic Hall.	(2007)
22.2	Дополнителна литература				
	Р. бр.	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Collins, P.	Organizational Change: Sociological Perspective,	London: Routledge.	(1998)
	2.	North, D. Olson, M. &	<i>Institutions, Institutional Change and Economic Performance.</i>	Cambridge: CUP,	1990.
	3.	S. Kahkonen,	<i>A Not-so-Dismal Science: A Broader View of Economies and Societies,</i>	Oxford, University Press,	2000.

Предметна програма од трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет	Социјален капитал и развој		
2.	Код	С-302		
3.	Студиска програма	Социологија на развој		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Институт за социолошки и политичко-правни истражувања		
5.	Степен (прв, втор, трет)	Трет		
6.	Академска година/семестар		7. Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник	Проф. д-р Ружица Цацаноска		
9.	Предуслови за запишување на предметот			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Целта на изучувањето на оваа програмска целина е докторантите да се запознаат со основните и посебните категории од оваа област, да можат да ги перципираат, анализираат, интерпретираат и секако критички да се осврнат кон нивното аналитичко согледување, односно влијание врз развојот во општеството во целина.			
11.	Содржина на предметната програма (тематски одредници): 1. Вовед во предметот 2. Дефинирање на појмовната рамка - социјален капитал, институции, развој, култура, мултикултура & интеркултура... 3. Социјалниот капитал како засебен ресурс на општествениот развој 4. Социјалниот капитал и економскиот развој - Социјалниот капитал и економскиот раст - Социјалниот капитал и сиромаштијата 5. Емпириски показатели за социјалниот капитал во различни култури (компаративен приод) 6. Социјалниот капитал и економскиот развој во Европска унија 7. Социјалниот капитал и процесот на глобализација			
12.	Методи на учење:			
13.	Вкупен расположлив фонд на време	6x25=150		
14.	Распределба на расположивото време			
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања – теоретска настава	16 часови
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	14 часови
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	30 часови
		16.2	Самостојни	30 часови

			задачи	
		16.3	Домашно учење	60 часови
17.	Начин на оценување			
	17.1	Тестови		Бодови
	17.2	Семинарска работа / проект (презентација: писмена и усна)		Бодови
	17.3	Активност и учество		Бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови / оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)
			од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)
			од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		редовна посета на наставата	
20.	Јазик на кој се изведува наставата		македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		евалуација и самоевалуација	
22.	Литература			
	22.1	Задолжителна литература		
		Р. бр.	Автор	Наслов
			Издавач	Година
		1.	Kenneth W. Koput, K. W (2010)	Social Capital: An Introduction to Managing Networks
			Edward Elgar Publishing	2010
		2.	Burt, S. R., (2005)	Brokerage and Closure – An Introduction to Social Capital
			Oxford University Press – New York	2005
		3.	Field, J. (2004)	Social Capital
			Routledge, London and New York	2004
		4.	Putnam, R. (2000)	Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Communities
			New York: Simon and Schuster	2000
	22.2	Дополнителна литература		
		Р. бр.	Автор	Наслов
			Издавач	Година
		1.	Julia Häuberer (2010)	Social Capital Theory
			V.S. Research	2010
		2.	Lorenzo Sacconi, (2011)	Social Capital, Corporate Social Responsibility, Economic Behaviour and Performance
			Macmillan	2011

Предметна програма од трет циклус на судии				
1.	Наслов на наставниот предмет	Европски социјален модел и организации		
2.	Код			
3.	Студиска програма	Социологија на организација		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Институт за социолошки и политичко-правни истражувања – Скопје		
5.	Степен (прв, втор, трет)	трет		
6.	Академска година/семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник	Проф. д-р Емилија Симоска Доц.д-р Бојана Наумовска		
9.	Предуслови за запишување на предметот			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Развивање идејата за социјална правда; Јакнење на демократијата во однос на економските интереси на РМ како социјална држава; Креирање на новите поставени стандарди во социјалната сфера кои ќе создаваат шанси да се зголемува стандардот како основ на социјалната сигурност на граѓаните.			
11.	Содржина на предметната програма: Запознавање со домашната и меѓународната легислатива на која базира новиот модел на социјалниот развој на земјата; Запознавање со новата слика на социјалната држава во корист на граѓаните по примерот на европските држави, со приоритет на превенцијата на сиромаштијата и ексклузијата и другите состојби со негативен карактер.			
12.	Методи на учење: Наставата ќе биде комбинација предавањата на материјалот со други техники и работа на студии на случај.			
13.	Вкупен расположлив фонд на време	6x25=150		
14.	Распределба на расположивото време			
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања – теоретска настава	16 часови
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	14 часови
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	30 часови
		16.2	Самостојни задачи	30 часови
		16.3	Домашно учење	60 часови
17.	Начин на оценување			

	17.1	Тестови			60 бодови
	17.2	Семинарска работа / проект (презентација: писмена и усна)			20 бодови
	17.3	Активност и учество			20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови / оценка)			до 50 бода	5 (пет) (F)
				од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)
				од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
				од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
				од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
				од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит			редовна посета на наставата	
20.	Јазик на кој се изведува наставата			македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата			евалуација и самоевалуација	
22.	Литература				
22.1	Задолжителна литература				
	Р. бр.	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Вите Лотар	Европски социјален модел и социјално единство	Европска политика	2004
	2.	Антони Гиденс	Кон подновен европски социјален модел	Форум Социјална демокр.7 Ск.	2007
3.	Џејмс Миџли	Социјалната заштита во глобален контекст	Арс Ламина	2012	
22.2	Дополнителна литература				
	Р. бр.	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Најтан Глејзер	Границите на социјалната политика	Просветно дело	2009

Предметна програма од трет циклус на судии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Економика социологија	
2.	Код		
3.	Студиска програма	Социологија на организација	
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Институт за социолошки и политичко-правни истражувања-Скопје	
5.	Степен (прв, втор, трет)	Трет циклус	
6.	Академска година/семестар	7.	Број на ЕКТС кредити 6
8.	Наставник	Проф. д-р Јорде Јаќимовски	
9.	Предуслови за запишување на предметот	Предметот економска социологија бара како предуслов познавање на принципите на економијата, така што за студентите кои се со ограничени познавања од економијата може да се разбере од материјалот во текот на предавањата.	
10.	<p>Цели на предметната програма (компетенции):</p> <p>Изучување на економијата како објект на социолошко познавање и социолошкото изучување на економскиот живот.</p> <p>Стекнување проширено и продлабочено знаење за: основните економски концепти, економското однесување на луѓето, групите, институциите и стопанските субјекти од аспект на нивните социјални димензии, бизнис поведение на личноста, пазарот и социјалната стратификација.</p> <p>Изучувањето на економскиот живот на макро и микро ниво: економски системи и институции, економија и социјална стратификација, стопанските субјекти во економскиот живот на општеството, социјалните конфликти во економијата, неформалната економија, несигурноста на работното место и трансформацијата на трудот создава можност за запознавање на докторантите со тајната на модерната организација, современиот труд и карактеристиките на личноста.</p>		
11.	<p>Содржина на предметната програма:</p> <ol style="list-style-type: none"> Социолошко проучување на економскиот живот Социолошкото проучување на економскиот живот на макро ниво: економски системи и институции, социјална стратификација, економската култура и модернизација на општеството, социјална политика на државата. Социолошко проучување на економскиот живот на микро ниво: стопанските субјекти во економскиот живот на општеството, управување со човечкиот капитал, хуманизација на трудот. Економското поведение: бизнис поведение на личностите, социјалните конфликти, неформалната економија, семејството и бизнисот, несигурноста на работното место. 		
12.	<p>Методи на учење:</p> <p>Методолошкиот приод во наставата ќе биде проактивен со комбинација на интерактивни предавања и работа на студии на случај. Преку панел дискусии, формални дебати, семинарски работи, проектни задачи, процена на трудот на друг студент ќе се настојува континуирано изучување на материјалот. Посебен акцент ќе се даде на дискусијата, методи на симулација и мини истражувачки проекти. За успешно изведување на истите потребно е задолжителната литература да се прочита пред часот. Студентите ќе мора да изготват семинарски труд и да го презентираат.</p>		

13.	Вкупен расположлив фонд на време						
14.	Распределба на расположивото време						
15.	Форми на наставните активности		15.1	Предавања – теоретска настава	16 часови		
			15.2	Вежби, семинари, тимска работа	14 часови		
16.	Други форми на активности		16.1	Проектни задачи	40 часови		
			16.2	Самостојни задачи	20 часови		
			16.3	Домашно учење	60 часови		
17.	Начин на оценување						
	17.1	Тестови			50 бодови		
	17.2	Семинарска работа / проект (презентација: писмена и усна)			30 бодови		
	17.3	Активност и учество			20 бодови		
18.	Критериуми за оценување (бодови / оценка)		до 50 бода		5 (пет) (Ф)		
			од 51 до 60 бода		6 (шест) (Е)		
			од 61 до 70 бода		7 (седум) (Д)		
			од 71 до 80 бода		8 (осум) (Ц)		
			од 81 до 90 бода		9 (девет) (В)		
			од 91 до 100 бода		10 (десет) (А)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		редовна посета на наставата				
20.	Јазик на кој се изведува наставата		македонски јазик				
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		евалуација и самоњевауација				
22.	Литература						
	22.1	Задолжителна литература					
		Р. бр.	Автор	Наслов	Издавач	Година	
		1.	Keith Grint	The Sociology of Work: An Introduction	Cambridge: Polity	1991	
		2.	Јорде Јаќимовски	Globalization – intensification of social relations	Faculty of Philosophy, Institute of sociology	2013, 114-121,	
	22.2	Дополнителна литература					
		Р. бр.	Автор	Наслов	Издавач	Година	
			1.	David B. Grusky eds	Social Stratification in Sociological Perspective : Class, Race and Gender	Boulder, San Francisco, Oxford: Westview Press Inc.	1994
			2.	Smelser, Neil and Richard Swedberg	The Handbook of Economic Sociology	New York,	1994
			3.	Jencks, Cristopheri	Rethinking Social Policy. Race, Poverty and the Underclass	Harvard, London	1992
		4.	Jorde Jakimovski	Change in the area of the labor force – the case of Macedonia	Економски факултет Ниш,	2012, 339-348.	

Предметна програма од трет циклус на судии				
1.	Наслов на наставниот предмет	Семеен бизнис и одржливост		
2.	Код	С-306		
3.	Студиска програма	Социологија на организација		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Институт за социолошки и политичко-правни истражувања		
5.	Степен (прв, втор, трет)	трет		
6.	Академска година/семестар		7. Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник	Доц. д-р Весна Забијакин Чатлеска Доц.д-р Марија Топузовска Латковиќ		
9.	Предуслови за запишување на предметот			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на знаења потребни за содржината и контекстот на семејниот бизнис - во насока да ги идентификуваат предизвиците и можностите за водство и менаџирање со внатрешните и надворешните перспективи во семејниот бизнис. Да развијат и стекнат теоретски и практични знаења за легислативата, финансирањето и менаџирањето на семејниот бизнис. Критичко разбирање на економското, социјалното и политичкото опкружување кое влијае врз семејниот бизнис и разликите меѓу традиционалните и современите пристапи во семејниот бизнис. Да лоцираат и да можат критички да оценат за сопственоста, историјата, вредностите на семејниот бизнис и определување на улогата и одговорноста во креирање на успешна иднина на семејниот бизнис.			
11.	Содржина на предметната програма: Предметот е дизајниран за да ги воведат студентите во основите на семејниот бизнис, во менаџирањето со стратешките и оперативните предизвици со кои се соочува, а се значајни за високи остварувања. Во денешно време над 80% од светскиот бизнис класифициран е како семеен бизнис. Семејниот бизнис претставува суштинска и витална компонента во светската економија – базиран врз темите од економската, социолошката, антрополошката и социјалната психологија - предметот се фокусира на малите и средни претпријатија. Со понудените теми, низ истражување, студии на случај, презентации во текот на предавањата, кај студентите ќе се развие чувство за значењето на сопственоста, водството, менаџирањето, успешноста, привлекување на нефамилијарни членови и финансирањето во семејниот бизнис. Креирање на амбиент критички да се идентификуваат потребните ресурси за успешно работење на семејниот бизнис.			
12.	Методи на учење: Методолошкиот приод во наставата ќе биде проактивен со комбинација на интерактивни предавања и работа на студии на случај. Преку панел дискусији,			

	<p>формални дебати, семинарски работи, проектни задачи , процена на трудот на друг студент ќе се настојува континуирано изучување на материјалот. Посебен акцент при интерактивна настава и учење ќе се даде на дискусијата, заедничко учење во тимови, методи на симулација и мини истражувачки проекти. Студиите на случај често ќе бидат комбинирани со содржини од задолжителната литература.</p> <p>За успешно изведување на истите потребно е задолжителната литература да се прочита пред часот.</p> <p>Анализата на студиите на случај ќе им овозможи на служателите да изградат аналитички, критички и синтетички вештини. Една третина од времето ќе биде одделено за работа на овие студии, дискусија и вежби. Предвидени се и предавања на гости предавачи кои се сопственици на успешни семејни бизниси, но и такви кои се во фаза на пренос на бизнисот на следна генерација членови на семејството.</p>			
13.	Вкупен расположлив фонд на време			
14.	Распределба на расположивото време			
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања – теоретска настава	16 часови
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	14 часови
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	50 часови
		16.2	Самостојни задачи	30 часови
		16.3	Домашно учење	90 часови
17.	Начин на оценување			
	17.1	Тестови		60 бодови
	17.2	Семинарска работа / проект (презентација: писмена и усна)		20 бодови
	17.3	Активност и учество		20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови / оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	редовна посета на наставата		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	македонски јазик		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	евалуација и самоевалуација		
22.	Литература			
	22.1	Задолжителна литература		

Р. бр.	Автор	Наслов	Издавач	Година
1.	Poza, Ernesto J.	Family Business, third edition	USA: South-Western Cengage Learning	2010
2.	Fletcher, D. E. (ed.)	Understanding the Small Family Business	London and New York: Routledge	2002
3.	Hall, A.	Family Business Dinamics: A Role and Identity Based Perspectives	Chentelham, UK: Edvard Elgar Publishing	2012
22.2	Дополнителна литература			
Р. бр.	Автор	Наслов	Издавач	Година
1.	Burns, P	Entrepreneurship and Small Business, 3 edition (pp. 407-469)	London: Palgrave Macmillan	2011
2.	Alfredo De Massis, Pramodita Sharma, Jess H. Chua, and James J. Chrisman	Family Business Studies: An Annotated Bibliography	Northampton, Massachusetts, USA: Edward Elgar Publishing Limited	2012
3.	Laird Norton	Tyee, Family to Family Business Superves Family	Oregon State University	2007
4.	Poutziouris, P. Z., Smyrnios, K. X. and Klein, S. B. (editors)	Handbook of Research on Family Business	Chentelham, UK: Edvard Elgar Publishing	2006
5.	Кац, Џ. А. И Грин, Р. П.	Претприемачки мал бизнис	Арс Ламина ДОО	2012

Предметна програма од трет циклус на судии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Неолиберална глобализација и финансиско – економски кризи	
2.	Код	С-306	
3.	Студиска програма	Социологија на организацијата	
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	ИСППИ - УКИМ	
5.	Степен (прв, втор, трет)	трет	
6.	Академска година/семестар	7.	Број на ЕКТС кредити
			6
8.	Наставник	Славејко Сасајковски	
9.	Предуслови за запишување на предметот		
10.	Цели на предметната програма (компетенции):		
	<p>Основна цел која треба да се постигне преку овој предмет е студентите да добијат соодветни (на ниво на научни, односно докторски) знаења (критичко – аналитички и методолошко – истражувачки) за општествената проблематика на глобализацијата на неолибералните идеологии и нивните кризни аберации, и посебно низ призмата на научно - теориските и политичко – практичните сознанија и искуства на сеуште актуалната глобална финансиско – економска криза. Во оваа смисла, како збир на најбитни пооделни прашања, кои реално егзистираат и објективно се наметнуваат со своето значење, може да се селектираат пооделни такви прашања кои како носечки елементи на структурата на наставната програма ќе бидат засебно обработувани во текот на реализацијата на наставата.</p>		
11.	Содржина на предметната програма:		
	<p>Под синтагмата Неолиберална глобализација всушност се подразбира глобализацијата на неолибералните идеологии. Оние идеологии кои се реферираат на неолибералната теорија на Чикашката економска школа, и посебно на нејзиниот предводник, нобеловецот за економија (од 1976г.) Milton Friedman. Неолибералната теорија фундаментално ја реанимира “старата” либерална теорија, теоријата на Виенската економска школа, и посебно на нејзиниот најистакнат предводник, нобеловецот за економија (од 1974г.) Friedrich August von Hayek. Неолибералите ја нагласуваат монетаристичката димензија на либералната економија (економијата) на слободниот пазар, односно ја нагласуваат битноста на монетаристички фундраната макроекономска стабилност, и тоа како неизбежна основа за долготраен , стабилен и одржлив економски раст, и воопшто за ист таков социое – економски развој, просперитет и благосостојба. Актуелната глобална финансиско – економска криза, од друга страна, пак, максимално можно ја демонстрираше уверливоста на моќите на економијата на државниот интервенционизам, и тоа во суштина како своевиден</p>		

<p>кризен менаџмент во социо – економски услови на демонстрација на антикризната инсуфициентност на неолибералниот концепт, односно на концептите и идеологиите на неолибералната глобализација.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Либерализам и неолиберализам 2. Кејнзијанизам 3. Глобализација и неолиберална глобализација 4. Големата депресија во САД 5. Бретон вудс, ММФ и СБОР 6. ГАТТ и Уругвајска рунда преговори на ГАТТ 7. СТО и Доха рунда преговори на СТО 8. Вашингтонски и Поствашингтонски консензус 9. Финансиско – економски кризи до 2008 г. 10. Финансиско – економската криза од 2008 11. Државниот интервенционизам како кризен менаџмент 12. Актуелната финансиско – економска криза и Р. Македонија 				
1	Методи на учење:			
2.				
1	Вкупен расположлив фонд на време	6x25=150		
3.				
1	Распределба на расположивото време			
4.				
1	Форми на наставните активности	15.1	Предавања – теоретска настава	16 часови
5.		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	14 часови
1	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	30 часови
6.		16.2	Самостојни задачи	30 часови
		16.3	Домашно учење	60 часови
1	Начин на оценување			
7.	17	Тестови		60 бодови
	.1			
	17	Семинарска работа / проект (презентација: писмена и усна)		20 бодови
	.2			
	17	Активност и учество		20 бодови
	.3			
1	Критериуми за оценување (бодови / оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)
8.		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)

		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
1 9.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	редовна посета на наставата			
2 0.	Јазик на кој се изведува наставата	македонски јазик			
2 1.	Метод на следење на квалитетот на наставата	евалуација и самоњвалуација			
2 2.	Литература				
22 .1	Задолжителна литература				
	Р. бр.	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Шолте J. A.	Глобализација,	Академски печат, Скопје.	2008
	2.	Froyen R. T.	Macroeconomics. Theories and Policies	Macmillan Publishing Company, New York.	1990
	3.	Wolfensohn James D.	The Neoliberal State	www.rrojasdatabank.info/neolibstate/neolibstate1.pdf	1999
22 .2	Дополнителна литература				
	Р. бр.	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Сасајковски С.	Неолиберализам, државен интервенционизам, глобална финансиско – економска криза	Годишник на ИСППИ	2009
	2.	Friedman G.	The Political Nature of the Economic Crisis,	www.stratfor.com/weekly/20080930_political_nature_economic_crisis	2008
	3.	Sasajkovski S. – Micanovska Lj.	"DOHA ROUND NEGOTIATIONS OF THE WORLD TRADE ORGANIZATION AND THE GROWTH OF THE GLOBAL ECONOMY	<i>5th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development, Sofia.</i>	2012

ПРИЛОГ 2
ОБРАСЦИ ОД ПРЕДМЕТНИТЕ НАСТАВНИЦИТЕ

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од втор и трет циклус на студии				
1.	Име и презиме	Петар Атанасов		
2.	Дата на раѓање	6 мај 1962		
3.	Степен на образование	Докторски студии		
4.	Наслов на научниот степен	Доктор по социолошки науки		
5.	Каде и кога го завршил образованието односно се стекнал со научен степен	Образование	Година	Институција
		Докторски студии	2002	ИСППИ
		Магистерски студии	1999	Филозофски факултет
6.	Подрачје, поле и област на научниот степен магистер	Подрачје	Поле	Област
		Социологија	Социологија на етнички групи	Етнички предрасуди
7.	Подрачје, поле и област на научниот степен доктор	Подрачје	Поле	Област
		Социологија	Етнички конфликти	Мултикултурал изам
8.	Доколку е во работен однос да се наведе институцијата во која работи и звањето во кое е	Институција	Звање во кое е избран и област	
		Универзитет “Свети Кирил и Методиј” – Институт за соц. политичко истражув.	Редовен професор во областа на социологијата и комуникациите	
9.	Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии			
	9.1.	Список на предмети кои наставникот ги води во првиот циклус на студии		
		Ред. број	Наслов на предметот	Студиска програма/институција
		1.		
		2.		
	9.2.	Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на студии		
		Ред. број	Наслов на предметот	Студиска програма/институција
		1.	Методологија на општествени истражувања и Мултикултурализам	Постдипломски студии по социологија и политички науки
		2.	Методологија на општествени истражувања	Постдипломски студии по комуникации
	3.	Методологија на општествени истражувања	Постдипломски студии по менаџмент	
	9.3.	Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на студии		
		Ред. број	Наслов на предметот	Студиска програма/институција
		1.	Социологија на организација	Докторски студии по социологија
2.		Менаџмент на промени	Докторски студии по социологија	
3.	Глобализација и антиглобализација	Докторски студии по политички науки		

10.	Селектирани резултати во последните пет години			
10.1.	Релевантни печатени научни трудови (до пет)			
	Ред. број	Автори	Наслов	Издавач/година
	1.	Atanasov P., Naumovska B	<i>"Equal opportunities of women: Processes of employment and promotion on higher positions"</i>	Faculty of Economics, University of Niš, 2014
	2.	Atanasov, Cvetanova	<i>"Indicators of Democratic Awareness in the Republic of Macedonia"</i>	EQPAM Volume 2, Issue No.3, July 2013 (p 27-39);
	3.	Atanasov, Simoska	<i>Old/New Identities – The Case of Macedonia</i>	EQPAM Volume 2, Issue No.3, July 2013 (p 27-39);
	4.	Atanasov	<i>"Multiculturalism As A Model: Between Idea And Reality"</i>	EQPAM Volume 1, Issue No.1, Sep 2012
	5.	Atanasov, Simoska, Cvetanova	<i>Media and politics</i>	ANNUAL XXXVI/2 2012, ISPJR-UKIM (33-40)
10.2.	Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)			
	Ред. број	Автори	Наслов	Издавач/година
	1.	Petar Atanasov	Governance security and justice in conflict situations	London School of Economics, Development department 2011
	2.	Ганка Цветанова, Петар Атанасов, Горан Јанев, Елеонора Серафимовска, Маријана Марковиќ, Бојана Наумовска, Анета Цекиќ	Реални и виртуелни идентитети	УКИМ, 2012/13
	3.	Симоска Е., Атанасов П., Наумовска Б., Лечевска К.	Влијанието на социјалните мрежи врз политичкото однесување на младите	УСАИД, 2013
	4.	Ганка Цветанова, Петар Атанасов, Горан Јанев, Елеонора Серафимовска, Маријана Марковиќ, Бојана Наумовска, Анета Цекиќ	Јавно мислење 2015	УКИМ 2014/15
	5.			
10.3.	Печатени книги во последните пет години (до пет)			

Ред. број	Автори	Наслов	Издавач/година
1.	Петар Атанасов, Анета Јовевска, Ганка Цветанова и Емилија Симоска	Политичка култура и идентитетите	ИСППИ 2012
2.	Петар Атанасов, Емилија Симоска и Калина Лечевска	Демократската свест кај граѓаните на Република Македонија	Култура Скопје 2012
3.	Атанасов, Цветанова, Наумовска, Цекиќ, Јанев, Серафимовска, Марковиќ	Идентитетите на студентската популација во Република Македонија“(истражувачка студија),	Институт за социолошки и политичко-правни истражувања, Скопје, 2016
4.			
5.			
10.4	Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)		
Ред. број	Автори	Наслов	Издавач/година
4.	Petar Atanasov	The Ohrid Process: A Long-lasting Challenge	The Macedonian Foreign Policy Journal
5.			
11.	Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии		
11.1.	Дипломски работи		
11.2.	Магистерски работи	<ul style="list-style-type: none"> • Ирена Неделковска Пиштолова “Мотивацијата на вработените во функција на подобрување на успешноста во работењето во приватниот и државниот сектор“ 2016 • Александар Равњашки “Улогата и ефектите на музиката во телекомуникациските реклами и нивното влијание врз однесувањето на корисниците во Република Македонија“ 2016 • Оливера Аритоновска со наслов „Улогата на медиумите во реконструкцијата на националните идентитети“ 2016 • Александар В. Ивановски “Користење на аргументи и фотографии во електронското преговарање” 2015 • Стефан Бошковски “Теоријата на светскиот систем и републиките наследнички на СФРЈ“ 2014 • Јасна Ивановска-Глигоров “Улогата на масовните медиуми во формирањето на критичкото мислење кај јавноста во врска со Европската Унија“ 2013 • Софија Граовац “Влијанието на американските телевизиски серии врз социјалниот живот на младите во Република Македонија“ 2013 • Емилија Вељанова „Влијанието на 	

			<p>англискиот јазик врз стандардниот македонски јазик во македонските медиуми“ 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> • Фросина Ризов “Влијанието на медиумите и протестите во здравството врз идентитетот на лекарите“ 2013 • Виолета Даскаловска “Фотографијата во време на социјалните мрежи и причините за нејзината масовна употреба“ 2013 • Никола Стојанов “Наративно истражување на промената на организациите “ 2012 • Александар Вучевски “Интернет социјалните мрежи и граѓанскиот активизам во Република Македонија“ 2012 • Теодора „Интеркултурната комуникација преку социјалните мрежи“ 2012 • Кујтим Касами- "Гледаноста на верските емисии и нивното влијание кај универзитетската младина во Република Македонија” 2012 • Гоце Пачемски - “Влијанието на медиумите врз креирањето на здравствена политика“ 2011 • Ирена Шумадиева - “Комуникабилноста на македонските медиумски веб-сајтови - услов за позитивното корисничко искуство “ 2011 • Ненад Каталиниќ - Културните политики на малите држави и заштитата на националните култури во однос на глобализацијата, 2011 • Катерина Момева - „Процесот на глобализацијата преку телевизијата како средство за масовна комуникација“ 2011 • Тамара Ресавска “Улогата на социјалните медиуми како носители на промените во општеството и комуникацијата“ 2011 • Јетон Зука - Промени во јавната администрација, студија на случај Македонија, 2010 • Анамарија Андреска - Компаративна анализа на консензуалната демократија во поделените општества 2010 • Емилија Спировска - Адаптација на човечките ресурси кон промените 2010 • Јелена Пејановиќ – Влијанието на рекламните алатки врз гласачите, 2009 • Саша Каталиниќ - Фактори кои влијаат за појавата на меѓуетничка нетолеранција кај учениците во средните училишта во РМ 2009 • Викторија Димитровска - Навики за користење на електронските медиуми кај
--	--	--	--

			<p>децата на предучилишна возраст во скопскиот регион 2009</p> <ul style="list-style-type: none"> • Линдита Кадриу - Навики за гледање телевизија кај албанските семејства во РМ 2008 • Ѓорѓи Вељовски - Фази и индикатори при појавата на етнички конфликти и институционална политика за нивно превенирање 2007 • Абаз Ислами - Политичката комуникација меѓу албанските политички партии во РМ 2007 	
11.3.	Докторски дисертации		<ul style="list-style-type: none"> • м-р Иван Каровски - "Влијанието на дигиталната пиратерија врз развојот на компјутерската култура кај граѓаните" 2011 • м-р Нелко Нелковски- "Театарски фудбал" 2011. • Калина Лечевска - Социолошките димензии на педофилијата во РМ 2009 • Соња Палчевска - Косева - Влијанието на односите со јавноста на училиштето врз квалитетот на образованието 2009 • Ризван Сулејмани - Улогата на заедничката надворешна и безбедносна политика на ЕУ 2007 • Владимир Ѓорески - Планирање на одбраната во Република Македонија 2006 	
12.	За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години			
12.1.	Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години			
	Ред. број	Автори	Наслов	Издавач/година
	1.	Atanasov P., Simoska E., Naumovska B.	"The Students' Ethnic Identity Dilemmas",	ANNUAL XL/1 2016, ISPJR-UKIM (69-80)
	2.	Atanasov P., Simoska E., Naumovska B.,	"Processes of Individualization in the Presence of Strong Collective Identities",	EQPAM Volume 5, Issue No.2, April 2016 (Special Issue on Macedonia)
	3.	Atanasov, Simoska	Political Values or the Value of Politics	EQPAM Volume 5, Issue No.2, April 2016 (Special Issue on Macedonia)
	4.	Atanasov P., Simoska E.,	THE STUDENTS' ETHNIC IDENTITIES VERSUS	ISPJR, 2015

		Naumovska B.,	<i>SOCIAL INTEGRATION</i>	
	5.	Simoska, Atanasov	<i>Cultural excluded groups in Macedonia</i>	Vizione Vol.19 (2013), 271-284.
	6.	Petar Atanasov, Ganka Cvetanova	Macedonian democracy and interethnic relations	Vizione, 18, 2012, 265-280 (списание)
12.2.	Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години			
	Ред. број	Автори	Наслов	Издавач/година
	1.			
	2.			
12.3.	Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години			
	Ред. број	Автори	Наслов на трудот	Меѓународен собир/конференција
	1.	Atanasov P., Simoska E., Naumovska B.,	<i>THE STUDENTS' ETHNIC IDENTITIES VERSUS SOCIAL INTEGRATION</i>	CHALLENGES OF CONTEMPORARY SOCIETY
	2.	Atanasov P., Simoska E., Naumovska B.,	<i>"Processes of Individualization in the Presence of Strong Collective Identities"</i> ,	Annual European Conference on Political Attitudes and Mentalities, ECPAM'2015
	3.	Atanasov, Naumovska	Digital native between local and global identity in multicultural society	<i>The Balkans in the new millennium: From Balkanization to Eutopia</i>
	4.	Petar Atanasov, Bojana Naumovska	Equal opportunities of women: Processes of employment and promotion on higher positions	The Global Economic Crisis and the Future of European Integration
				Niš - Serbia 18.10 2013

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од втор циклус на студии				
1.	Име и презиме	Мирјана Борота Поповска		
2.	Дата на раѓање	30.06.1967		
3.	Степен на образование	Доктор на Науки		
4.	Наслов на научниот степен	Редовен професор		
5.	Каде и кога го завршил образованието односно се стекнал со научен степен	Образование	Година	Институција
		Доктор на менаџмент	1999	УКИМ, ИСППИ
		Магистер на менаџмент на човечки ресурси	1995	УКИМ, ИСППИ
6.	Подрачје, поле и област на научниот степен магистер	Подрачје	Поле	Област
		Општествени науки	Организациски науки	Управување со човечки ресурси
7.	Подрачје, поле и област на научниот степен доктор	Подрачје	Поле	Област
		Општествени науки	Организациски науки	Менаџмент
8.	Доколку е во работен однос да се наведе институцијата во која работи и звањето во кое е избран	Институција	Звање во кое е избран и област	
		ИСППИ	Редовен професор, УКИМ, ИСППИ	
9.	Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии			
9.1.	Список на предмети кои наставникот ги води во првиот циклус на студии			
	Ред. број	Наслов на предметот		Студиска програма/институција
	1.	/		/
	2.	/		/
9.2.	Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на студии			
	Ред. број	Наслов на предметот		Студиска програма/институција
	1.	Менаџмент		МЧР - ИСППИ
	2.	Стратегиски менаџмент		МЧР - ИСППИ
	3.	Истражувачки методи во менаџмент на човечки ресурси		МЧР - ИСППИ
	4.	Методологија на општествени истражувања		МЧР - ИСППИ
	5.	Професионален и кариерен развој		МЧР - ИСППИ
	6.	Етика и деловни комуникации		Комуникации ИСППИ
7.	Организациско однесување и развој		Општествен развој - ИСППИ	
9.3.	Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на студии			
	Ред. број	Наслов на предметот		Студиска програма/институција
	1.	МЧР		Организациски науки и управување (менаџмент) – Докторска школа на УКИМ
		Деловна етика		Организациски науки и управување (менаџмент) – Докторска школа на УКИМ
		Менаџмент на опкружувањето		Социологија на опкружувањето ИСППИ

		Менаџмент на промени	Социологија на организација ИСППИ	
10.	Селектирани резултати во последните пет години			
10.1.	Релевантни печатени научни трудови (до пет)			
	Ред. број	Автори	Наслов	Издавач/година
	1	M. Borota Popovska, M. Topuzovska Latkovikj, V. Popovski, J. Teofilovska	Strategic focus on entrepreneurship in vocational education	<i>International Journal of Small Business and Entrepreneurship Research</i> , Vol.2, No. 4, (2014) pp.21-27.
	2	V. Popovski, M. Borota Popovska, M. Topuzovska Latkovikj	Perfect lifelong learning model for best adaptation to the 21. century changes in the world of work	<i>Entrepreneurial Learning Scientific Journal</i> , Vol.2, No. 2, (2012), 31-40.
	3	M. Borota Popovska, M. Topuzovska Latkovikj	Competency-based education curriculum for HR professionals	<i>ANNUAL of ISPJR</i> , year XL, (2016) vol.1. pp. 57-67
	4	Marija Topuzovska Latkovikj, Mirjana Borota Popovska, Vasil Popovski	Work Values and Preferences of the New Workforce: HRM Implications for Macedonian Millennial Generation.	<i>Journal of Advanced Management Science</i> Vol 4, no. 4 (2016).
	5	V. Popovski, M. Borota Popovska, M. Topuzovska Latkovikj (2015)	Firm`s innovativeness performance as a matter of strategic determination: Mission statement innovation value	<i>Economic Development Journal of the Institute of Economics – Skopje</i> , year. 17, No. 3 (2015), 29-46.
10.2.	Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)			
	Ред. број	Автори	Наслов	Издавач/година
	1	Мирјана Борота Поповска, Марија Топузовска Латковиќ et all.	<i>Анализи за невработеноста на младите</i>	ФЕС/2016
	2	Мирјана Борота Поповска, Весна Забијакин Чатлеска, Марија Топузовска Латковиќ	„Мулти-етничка студија за младинско претприемништво„	ИПА, МИР фондација, ИСППИ
	3	Мирјана Борота Поповска, Марија Топузовска Латковиќ, et all.	„Мулти-културна, интернационална студија за генерациска	ESC Rennes School of Business, ИСППИ и др./ 2016

				разновидност“	
	4	Мирјана Борота Поповска et all.		„Студија за млади“	УКИМ, ИСППИ 2016
	5	Марија Топузовска Латковиќ, Мирјана Борота Поповска et all.		Развој на рамка за клучни компетенции за ЧР професионалци како основа за креирање на дуален систем на образовна програма за менаџмент на човечки ресурси во Република Македонија	УНЕСКО, ИСППИ/2015
10.3.	Печатени книги во последните пет години (до пет)				
	Ред. број	Автори		Наслов	Издавач/година
	1.	Мирјана Борота Поповска, Марија Топузовска Латковиќ, et all.		„Студија за млади“	ФЕС/2013
	2.	Мирјана Борота Поповска, Марија Топузовска Латковиќ		„Рамка на компетенции за професионалци за човечки ресурси“	ИСППИ/2015
	3.	Мирјана Борота Поповска, Весна Забијакин Чатлеска, Марија Топузовска Латковиќ		„Мулти-етничка студија за младинско претприемништво“	ИПА, МИР фондација/2016
	4.	Мирјана Борота Поповска, Марија Топузовска Латковиќ, et all.		„Невработеноста на младите луѓе во Република Македонија“	ФЕС/2016
	5.				
10.4	Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)				
	Ред. број	Автори		Наслов	Издавач/година
	1.				
	2.				
	3.				
	4.				
	5.				
11.	Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии				
	11.1.	Дипломски работи		/	
	11.2.	Магистерски работи		50	
	11.3.	Докторски дисертации		10	
12.	За ментори				
	12.1.	Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија			
	Ред. број	Автори		Наслов	Издавач/година
	1	М. Topuzovska Latkovikj, М. Borota Popovska, V.		Quality of work life of Macedonian managers:	International Journal of

		Popovski	differences between public and private sector	<i>Human Resource Management Research and Development</i> , Volume 3, Number 1, January - March (2013), pp. 24-33.
	2	M. Borota Popovska, M. Topuzovska Latkovikj, V. Popovski, J. Teofilovska	Strategic focus on entrepreneurship in vocational education	<i>International Journal of Small Business and Entrepreneurship Research</i> , Vol.2, No. 4, (2014) pp.21-27.
	3	V. Popovski, M. Borota Popovska, M. Topuzovska Latkovikj	Perfect lifelong learning model for best adaptation to the 21. century changes in the world of work	<i>Entrepreneurial Learning Scientific Journal</i> , Vol.2, No. 2, (2012), 31-40.
	4	M. Borota Popovska, M. Topuzovska Latkovikj, V. Popovski	Attitudes towards continuous learning and new communication technologies	<i>Entrepreneurial Learning Scientific Journal</i> , Vol.3, No. 1, (2013), 92-102
	5	M. Borota Popovska, M. Topuzovska Latkovikj, V. Popovski, J. Jakimovski	Work values of the Macedonian workforce	<i>Journal of Advanced Management Science</i> , Vol. 3, No. 2, June (2015), 158-161
	6	Marija Topuzovska Latkovikj, Mirjana Borota Popovska, Vasil Popovski	Work Values and Preferences of the New Workforce: HRM Implications for Macedonian Millennial Generation.	<i>Journal of Advanced Management Science</i> Vol 4, no. 4 (2016).
	7	Jovcheska, Silvana, Vasil Popovski, and Mirjana Borota Popovska	Factors ranked by expatriate managers for the successful	<i>Економски Развој</i> 3 (2014): 1-

				implementation of the international task	12.
	8	М. Топузовска, М. Борота Поповска		Методолошки пристап кон квалитетот на работниот живот-дефинирање, мерење и индикатори	<i>Економски Развој 1-2 (2009): 57-70.</i>
	9	V. Popovski, M. Borota Popovska, M. Topuzovska Latkovikj (2015)		Firm`s innovativeness performance as a matter of strategic determination: Mission statement innovation value	Economic Development Journal of the Institute of Economics – Skopje, year. 17, No. 3 (2015), 29-46.
	10	M. Borota Popovska, M. Topuzovska Latkovikj		Competency-based education curriculum for HR professionals	<i>ANNUAL of ISPJR, year XL, (2016) vol.1. pp. 57-67</i>
	11	M. Borota Popovska, V., Popovski, M. Topuzovska Latkovikj		Labor values of the Macedonian population	<i>ANNUAL of ISPJR, year XXXVI, vol.2. pp. 53-70</i>
	12	M. Borota Popovska, M. Topuzovska Latkovikj, V., Zabijakin Catleska		Career maturity of the Macedonian workforce	<i>KNOWLEDGE International Journal, Vol. 12.2 (2016) pp.15-22</i>
	13	M. Borota Popovska, M. Topuzovska Latkovikj, V., Zabijakin Catleska		Expectations toward work of the unemployed Macedonian youth	<i>KNOWLEDGE International Journal, Vol. 14.1 (2016) pp.49-53</i>
12.2.	Доказ за трудови кои имаат вкупно најмалку пет бода, во списание со импакт фактор од соодветната област од Web of Science				
	Ред. број	Автори		Наслов	Издавач/година
12.3.	Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години				
	Ред. број	Автори	Наслов на трудот	Меѓународен собир/конференција	Година
	1.	Mirjana Borota Popovska, Marija	Work Values of the Macedonian Workforce	IEDRC MADRID CONFERENCES “Economics,	2014

			Topuzovska Latkovic and Vasil Popovski		Society and Management”, Madrid, Spain	
		2.	V. Popovski, M. Borota Popovska, M. Topuzovska Latkovikj	Macedonian youth population and prospects for labor market success	Contemporary trends and prospects of economic recovery. Nice: CEMAFI International	2014
		3.	Marija Topuzovska Latkovikj	Attitudes towards education and employment of Macedonian youth	Regional Conference: “Youth in East Europe – Challenges and Perspectives in Times of Transition”, Berlin, Germany	2015
		4.	Marija Topuzovska Latkovic, Mirjana Borota Popovska	Career maturity of the Macedonian workforce	8 th International Scientific Conference KNOWLEDGE CAPITAL OF THE FUTURE Bulgaria	2016
		5.	M. Borota Popovska, M. Topuzovska Latkovikj, V. Popovski	Expectations toward work of the unemployed Macedonian youth	10 th International Scientific Conference THE POWER OF KNOWLEDGE, Greece	2016
		6.	Mirjana Borota-Popovska, Marija Topuzovska-Latkovicj	HR competency framework development as a basis for creation of dual system on HRM educational program	<i>International conference: CHALLENGES OF CONTEMPORARY SOCIETY Skopje, Macedonia</i>	2015

Податоци за наставниците				
1.	Име и презиме	Ружица Цацаноска		
2.	Дата на раѓање	04.03.1963		
3.	Степен на образование	Доктор на науки		
4.	Наслов на научниот степен	Доктор на социолошки науки		
5.	Каде и кога го завршил образованието односно се стекнал со научен степен	Образование	Година	Институција
		Факултетско образование	1987	Филозофски факултет – ННСГ Социологија – Скопје
		Магистер на науки	1993	ИСППИ
		Доктор на науки	2000	ИСППИ
6.	Подрачје, поле и област на научниот степен магистер	Подрачје	Поле	Област
		Социологија	Социологија на религија	Теоретски пристапи во социолошкото проучување на религијата
7.	Подрачје, поле и област на научниот степен доктор	Подрачје	Поле	Област
		Социологија	Социологија на религија	Протестантизам
8.	Доколку е во работен однос да се наведе институцијата во која работи и звањето во кое е избран	Институција	Звање во кое е избран и област	
		Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ – Институт за социолошки и политичко-правни истражувања	Редовен професор по социологија и методологија на општествени истражувања	
9.	Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии			
9.1.	Список на предмети кои наставникот ги води во првиот циклус на студии			
	Ре д.б рој	Наслов на предметот	Студиска програма/институција	
	1.			
	2.			
9.2.	Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на студии			
	Ре д.б рој	Наслов на предметот	Студиска програма/институција	
	1.	Социологија	Социологија - менаџмент на општествени промени – ИСППИ	
	2.	Социологија на религија и морал	Социологија - менаџмент на општествени промени – ИСППИ	
	3.	Методологија на општествените науки	Социологија - менаџмент на општествени промени – ИСППИ	
	4.	Менторство	Менаџмент на човечки ресурси – ИСППИ	
	5.	Социологија на македонското	Општествен развој – ИСППИ	

		општество		
	6.	Социологија на религија		Теолошки студии – Православен Богословски факултет – Скопје (УКИМ)
	7.	Религија и медиуми		Нови медиуми – ИСППИ
9.3.	Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на студии			
	Ре д.б рој	Наслов на предметот		Студиска програма/институција
	1.	Академско пишување		Генерички предмет / трета група
	2.	Социјален капитал и развој		Социологија на организација
	3.	Етика и глобализација		Политички науки
	4.	Етика и опкружување		Социолошки науки
10.	Селектирани резултати во последните пет години			
10.1.	Релевантни печатени научни трудови (до пет)			
	Ред. број	Автори	Наслов	Издавач/година
	1.	Ruzhica Cacanaska and Maja Angelovska - Panova	Saint Jovan Bigorski – Cult Place	<i>Occasional Papers on Religion in Eastern Europe:</i> Vol. 35: Is. 5, Article 4, 2015, http://digitalcommons.georgiefox.edu/ree/vol35/iss5/4 .
	2.	Ruzica Cacanaska	Religious Polarization of <i>Macedonian Modern Society</i> , VII Chapter in Religion in the Post-Yugoslav Context, Edited by B.Radeljic, M. Topic	LEXINGTON BOOKS, London 2015
	3.	Ruzica Cacanaska with co-authors	<u><i>From Focus-group Interview to Online Focus-group</i></u>	Универзитет у Нишу - Филозофски факултет – Центар за социолошка истраживања, Проучавање друштвених појава - Методолошка разматрања , 2014, Ниш (во фаза на завршна подготовка за печатење).
	4.	Ruzica Cacanaska	<u><i>Religion and Religious Customs in the Border Area – Case Study Koleshino</i></u>	<i>YSSSR and “Ivan Hadjyski”</i> – Institut for Social Values & Structures, Sofia, Bulgaria -

					<p><i>On Religion in the Balkans</i></p> <p>–</p> <p>20 Years of YSSSR Conferences and YSSSR Yearbooks – Selected papers (1994-2013)</p> <p>– 2013, Unigraf-X-Copy, Niš.</p>
		5.	Ruzica Cacanaska i Maja Angelovska – Panova	<p><u><i>Milanski edikt kroz prizmu studenata Pravoslavnog Bogoslovnog fakulteta u Skoplju</i></u></p>	<p>1700 GODINA MILANSKOG EDIKTA: SOCIOLOSKA PERSPEKTIVA - Zbornik radova nacionalnog znacaja – Prometej Novi Sad, 2013.</p>
10.2.	Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)				
	Ред. број	Автори	Наслов	Издавач/година	
	1.	Марија Топузовска – раководител, Ружица Цацаноска – член на тимот и др.	Студија за млади (2016)	ИСППИ – тековен проект	
	2.	Јорде Јакимовски - раководител; Ружица Цацаноска – член на тимот и др.	ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - 2014	ИСППИ - 2016	
	3.	Јорде Јакимовски - раководител; Ружица Цацаноска – член на тимот и др.	ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ЗА ОПШТЕСТВЕН О-ЕКОНОМСКИТ Е ПРАШАЊА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – 2012	ИСППИ – 2014	
	4.	Мирјана Сланинка Динева, Ружица Цацаноска, Славејко Сасајковски	ФУНКЦИОНИР АЊЕТО НА ЈАВНИТЕ СЛУЖБИ ВО РЕПУБЛИКА	ИСППИ – 2011	

			МАКЕДОНИЈА	
	6.	Драгољуб Ѓорѓевиќ – раководител (Ружица Цацаноска надворешен соработник)	ОДРЖИВОСТ ИДЕНТИТЕТА СРБА И НАЦИОНАЛНИ Х МАЊИНА У ПОГРАНИЧНИ М ОПШТИНАМА ИСТОЧНЕ И ЈУГОИСТОЧН Е СРБИЈЕ (179013)	Универзитет у Нишу - Машински факултет (финансиер Министарство просвете, науки и технолошког развоја Р.С. - повеќегодишен макро проект – издадени повеќе публикации во периодот 2011-2014)
10.3.	Печатени книги во последните пет години (до пет)			
	Ре д.б рој	Автори	Наслов	Издавач/година
	1.	Ruzhica Cacanaska and Maja Angelovska - Panova	Historical and Cultural implications of Bogomilism	<i>Occasional Papers on Religion in Eastern Europe:</i> Vol. 36: No 4, 2016, <a href="http://digitalcommons.georg
efox.edu/ree/vol36/iss4/4/">http://digitalcommons.georg efox.edu/ree/vol36/iss4/4/
	2.	Ruzica Cacanaska i Maja Angelovska – Panova	<u>Milanski edikt kroz prizmu studenata Pravoslavnog Bogoslovskog fakulteta u Skoplju</u>	1700 GODINA MILANSKOG EDIKTA: SOCIOLOSKA PERSPEKTIVA - Zbornik radova nacionalnog znacaja – Prometej Novi Sad, 2013.
	3.	Ruzica Cacanaska VII Chapter in book Religion in the Post-Yugoslav Context , Edited by B.Radeljic, M. Topic	Religious Polarization of Macedonian Modern Society	LEXINGTON BOOKS, London 2015
	4.	Ruzica Cacanaska with co- authors	From Focus- group Interview to Online Focus- group	Универзитет у Нишу - Филозофски факултет – Центар за социолошка истраживања, Проучавање друштвених појава - Методолошка разматрања , 2014, Ниш.
	5.	Ruzica Cacanaska with koutor Zlatko Zhoglev	Oprečna tumačenja o “čudu” u crkvi “Sveti Dimitrija”:	Univerzitet u Nišu – Filozofski fakultet – Centar za sociološka istraživanja – Medjunarodna naučna konferencija

				Analiza sadržaja članaka u dnevnoj štampi u Makedoniji	Modernizacija, kulturni identiteti i prikazivanje raznolikosti , Novembar 2012, Niš.
	10.4	Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)			
		Ре д.б рој	Автори	Наслов	Издавач/година
		1.			
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
11.	Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии				
	11.1.	Дипломски работи			
	11.2.	Магистерски работи			
				<ul style="list-style-type: none"> • Иван Блажевски – Моралните вредности во Православието и Исламот (2006) • Розе Перушоска – Социолошки аспекти на потребата за перманентно образование на возрасните во Република Македонија (2007) • Нафи Сарачини – Капацитетите на Република Македонија за интеграција во ЕУ во доменот на етичките и нормативните концепти за справување со социјалната исклучивост • Владимир Гавровски – Религијата во македонското општество (2009) • Синклитикија Фотевска – Структурна и организациска рамка на монашкиот живот (2010) • Сања Трифуновска – Менторство на работно место во функција на креирање на конкурентска предност на организацијата • Ружица Јотевска – Бошњаковска – Религиозните содржини на програмите на телевизиите на државно ниво во Република Македонија • Биљана Михајловска - Наставниот предмет Веронаука низ призмата на дневниот печат на македонски јазик, во периодот 2002-2012 година • Викторија Пауновска – Предметниот третман на менторството во првиот циклус на студии и потребите на практиката • Ѓурѓица Петрушевска – Влијанието на менторството врз процесот на работно воведување на нововработените во приватниот сектор • Трендалина Деари – Правата на жената според 	

			Куранот	
	11.3.	Докторски дисертации	<ul style="list-style-type: none"> • Мухамед Јашари – Улогата на семејството во моралното воспитување на детето • Иван Блажевски – Етичка парадигма на интеркултурната комуникација (2010) • Гордана Стојановска – Верското образование во Република Македонија 	
12.	За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години			
	12.1.	Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години		
		Ре д.б рој	Автори	
		Наслов	Издавач/година	
	1.	Ruzica Cacoska	<i>Religious Changes in Macedonian Society</i>	Facta Universitatis, Series: Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History Vol. 15, No 1, 2016, (reviewed and prepared for publication), University of Niš.
	2.	Ruzica Cacoska	<i>Funeral Customs on the Border Area – Lukovo case study</i>	XXII Annual International YSSSR Conference – <i>Cemeteries and Burial Customs on the Border</i> – 2015, Punta, Nis.
	3.	Ruzhica Cacoska and Maja Angelovska - Panova	<i>Historical and Cultural implications of Bogomilism</i>	Occasional Papers on Religion in Eastern Europe: Vol. 36: No 4, 2016, http://digitalcommons.georgefox.edu/ree/vol36/iss4/4/
	4.	Ruzica Cacoska VII Chapter in book <i>Religion in the Post-Yugoslav Context</i> , Edited by B.Radeljic, M. Topic	<i>Religious Polarization of Macedonian Modern Society</i>	LEXINGTON BOOKS, London 2015
	5.	<i>Ruzica Cacoska</i>	<i>Historical Basis of Sociological Methodology</i>	Journal of History, Year XLIX, № 1; Association of the Historians of the Republic of Macedonia,

				Skopje, 2014 (во печат).
6..	<i>Ruzhica Cacoska and Maja Angelovska Panova</i>	The Edict of Milan through the Prism of Students in the Faculty of Orthodox Theology in Macedonia		Religion in Eastern Europe .Jan2014, Vol. 34 Issue 1, p1-16. 16p. http://www.georgefox.edu/ree/Cacoska_Edict_Jan%202014.pdf
7.	<i>Ruzica Cacoska</i>	Religion and Religious Customs in the Border Area – Case Study Koleshino		YSSSR and “Ivan Hadjyski” – Institut for Social Values & Structures, Sofia, Bulgaria - 20 Years of YSSSR Conferences and YSSSR Yearbooks – Selected papers (1994-2013) <i>On Religion in the Balkans</i> – 2013, Unigraf-X-Copy, Niš.
8.	Ruzica Cacoska with co-author Zlatko Zhoglev	The Miracle in Skopje Church “Sveti Dimitrija” – Content analysis of the articles published in the daily press of Republic of Macedonia		Faculty of Philosophy – University of Niš – Center for Sociological Research - International Scientific Conference November 2012, Niš.
12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години				
Ред. д.б. број	Автори	Наслов	Издавач/година	
1.				
2.				
12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години				
Ред. број	Автори	Наслов на трудот	Меѓународен собир/ Конференција	Година
1.	Ruzica Cacoska	Female Monasticism in the Border Line – Monastery of Saint Archangel Michael – Berovo	International Scientific Conference – Religion, Gender and Sexuality , YSSSR, Year XXIII, Nish, June 2016.	2016

		2.	Ruzica Cacanoska	<u>Funeral Customs on the Border Area – Lukovo case study</u>	XXII Annual International YSSSR Conference – Cemeteries and Burial Customs on the Border – 2015, Punta, Nis.	2015
		3.	Ruzica Cacanoska with co-author Maja Angelovska Panova	<u>Милански едикт кроз призму студената</u> <u>Православног</u> <u>Богословског</u> <u>факултета у Скопљу</u>	Универзитет у Нишу – Међународна научна конференција, јун 2013, Ниш (1700 година од Миланског едикта: социолошка перспектива); Зборник радова националног значаја –Прометеј,Нови Сад.	2013
		4.	Ruzica Cacanoska	<u>Religion and Religious Customs in the Border Area – Case Study</u> <u>Koleshino</u>	YSSSR and “Ivan Hadjyski” – Institut for Social Values & Structures, Sofia, Bulgaria - 20 Years of YSSSR Conferences and YSSSR Yearbooks – Selected papers (1994- 2013) – <i>On Religion in the Balkans</i> – 2013, Unigraf-X-Copy, Nis.	<u>2013</u>

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од втор циклус на студии				
1.	Име и презиме	Емилија Симоска		
2.	Дата на раѓање	06. 07 1956		
3.	Степен на образование	доктор на науки		
4.	Наслов на научниот степен	редовен професор		
5.	Каде и кога го завршил образованието односно се стекнал со научен степен	Образование	Година	Институција
		Факултетско образование	1979	УКИМ-Филозофски факултет
		Магистер на науки		ИСППИ - УКИМ
		Доктор на науки		УКИМ-Филозофски факултет
6.	Подрачје, поле и област на научниот степен магистер	Подрачје	Поле	Област
		Општествени науки	Социологија	Социологија на културата
7.	Подрачје, поле и област на научниот степен доктор	Подрачје	Поле	Област
		Општествени науки	Социологија	Политичка социологија
8.	Доколку е во работен однос да се наведе институцијата во која работи и звањето во кое е избран	Институција	Звање во кое е избран и област	
		ИСППИ	редовен професор	
9.	Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии			
9.1.	Список на предмети кои наставникот ги води во првиот циклус на студии			
	Ред.број	Наслов на предметот		Студиска програма/институција
	1.			
2.				
9.2.	Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на студии			
	Ред.број	Наслов на предметот		Студиска програма/институција
	1.	Односи со јавноста		Комуникации ИСППИ
	2.	Политичка култура и комуникација		Политички науки и човекови права, Комуникации ИСППИ
	3.	Односи со јавноста во менаџментот на човечки ресурси		МЧР - ИСППИ
	4.	Менаџирање на односите со јавноста		Односи со јавноста - Правен факултет
	5.	Односи со јавност преку новите медиуми		Нови медиуми и социјални мрежи- ИСППИ
	6.	Културата и комуникациите во ерата на кибернетиката		Културата во ерата на кибернетиката-ИСППИ
9.3.	Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на студии			
	Ред.број	Наслов на предметот		Студиска програма/институција

		1.	Јовното мислење и опкружувањето	Социологија на опкружувањето	
		2.	Европски социјален модел и организации	Социологија на организација	
		3.	Социјалната политика со основи на европски социјален модел	Демократија во услови на глобализација	
10.	Селектирани резултати во последните пет години				
	10.1.	Релевантни печатени научни трудови (до пет)			
		Ред.број	Автори	Наслов	Издавач/година
		1.	Atanasov P., Simoska E., Naumovska B.,	<i>THE STUDENTS' ETHNIC IDENTITIES VERSUS SOCIAL INTEGRATION</i>	ISPJR, 2015
		2.	Atanasov, Simoska	<i>Old/New Identities – The Case of Macedonia</i>	EQPAM Volume 2, Issue No.3, July 2013 (p 27-39);
		3.	Simoska, Atanasov	<i>Cultural excluded groups in Macedonia</i>	Vizione Vol.19 (2013), 271-284.
		4.	Simoska	<i>"Ethnic distance and multicultural in Macedonia</i>	"Vizione", бр. 18/2012
		5.	Atanasov, Simoska, Cvetanova	<i>Media and politics</i>	ANNUAL XXXVI/2 2012, ISPJR-UKIM (33-40)
	10.2.	Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)			
		Ред.број	Автори	Наслов	Издавач/година
		1.	Симоска Е. Бабунски К...	Јавното мислење во РМ	ИСППИ 2014
		2.	Симоска Е. Јанев Г. Бабунски К. Наумовска Б.	Јавното мислење за бегалците во РМ	УНХЦР, 2015
		3.	Симоска Е., Атанасов П., Цветанова Г.	Политичката култура и идентитетите во РМ	ФИОМ, 2010/2011
		4.	Симоска Е., Најчевска М.	Формирање единица за поддршка на меѓуетничкиот дијалог и соработка	УНДП, 2012
		5.	Симоска Е., Атанасов П., Наумовска Б., Лечевска К.	Влијанието на социјалните мрежи врз политичкото однесување на младите	УСАИД, 2013
	10.3.	Печатени книги во последните пет години (до пет)			
		Ред.број	Автори	Наслов	Издавач/година
		1.	Е. Симоска, А.Јовева, П. Атанасов, Г. Цветанова	Политичката култура и идентитетите во РМ	ИСППИ, ФИОМ, 2012
		2.	Петар Атанасов, Емилија Симоска и Калина Лечевска	Демократската свест кај граѓаните на Република Македонија	Култура Скопје 2012

	3.			
10.4	Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)			
	Ред.број	Автори	Наслов	Издавач/година
	1.			
	2.			
11.	Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии			
11.1.	Дипломски работи			
11.2.	Магистерски работи	Избор за 2009-2016		
		<p>Мимоза Гугуловска “Стратегиска комуникација на јавна институција-Фонд за здравствено осигурување на Македонија“</p> <p>Ивана Стојанова “Имплементација на PR во туризмот-хотелиерството“</p> <p>Дијана Спасова-Вељаноска “Влијанието на неуро науката и неуромаркетингот врз односите со јавноста во финансиските институции во Република Македонија“</p> <p>Џелал Незири “Истражувачкото новинарство во печатените медиуми во Република Македонија“</p> <p>Биљана Живковска „Влијанието на институционалните капацитети врз задоволството на внатрешната и надворешната јавност – студија на случај – Агенција за вработување на Република Македонија”</p> <p>Весна Арсовска Динковска “Примената на односите со јавноста во единиците на локалната самоуправа во Република Македонија”</p> <p>Александар Ивановски “Гледаноста на главните информативни дневни емисии на националните телевизии за време на изборите“</p> <p>Ива Орцева „Употреба на социјалните медиуми во односите со јавноста во големите приватни претпријатија во Република Македонија“</p> <p>Ивана Иванова Манасиевска “„Примена на односите со јавност во националните театарски установи во Република Македонија“</p> <p>Влатко Казанциски “Улогата на медиумската анализа во подобрување на гледаноста на телевизиите (студија на случај телевизија Телма)“</p> <p>“Имплементирање на флексибилно организациско-комуникациски структури во алумни нетворк“ од Тања Ашкапова</p>		

			<p>“Анализа на комуникацијата на државните институции во Република Македонија со медиумите,, од Искра Ристовска</p> <p>“Лобирањето како фактор на зголемување на ефикасноста на локалната самоуправа” од Марјан Танушевски</p> <p>“Влијанието на политичките партии врз уредувачката политика на комерцијалните телевизии” од Сефер Тахири</p> <p>“Информирањето и комуникацијата со јавноста како предуслов за транспарентност на пазарот на хартии од вредност “ од Габриела Јовевска</p> <p>“Развојот на печатените медиуми на албански јазик во Република Македонија” од Мемет Селмани</p> <p>„Влијанието на комерцијалните интереси на сопствениците на медиумите врз новинарското известување,, од Дејан Андонов</p> <p>“Политичката сатира како фактор во изборот на гласачите во Република Македонија” од Вања Ашкапова:</p> <p>“Присуството на политички пораки пренесувани преку забавни телевизиски програми – компаративна анализа на телевизиите А1 и Алсат “ од Назим Рашиди</p>
11.3.	Докторски дисертации		<p>Селектирани според областа на предложениот предмет</p> <p>“Импликациите на развојот на информатичкото општество врз трансатланските односи” од м-р Ана Муковска, 2008</p> <p>“Културните разлики и општествената интеграција во Република Македонија” од м-р Ганка Цветанова, 2006</p> <p>“Јавната дипломатија и брендирањето на државата во процесот на пристапување на Република Македонија кон ЕУ” од м-р Тони Павловски, 2009</p> <p>“Типот на македонскиот медиумски систем и можноста за влијание на политичкиот популизам врз него” од м-р Сашо Орданоски, 2009</p> <p>“Взаемното влијание на политичката култура и политичкиот ПР (Компаративна анализа на американскиот, британскиот и македонскиот модел) од М-р Биљана Секуловска, 2010</p>

			„Политичкото субјективизирање на граѓаните како можност за воспоставување на ново поле на политиката во општеството“ м-р Артан Садики, 2012 „Медиумската писменост во дигиталното доба: улогата на медиумската политика м-р Емилија Јаневска 2012 “Типови на комуникација на социјалните мрежи” м-р Сеад Џигал 2013	
12.	За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години			
12.1.	Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години			
	Ред.број	Автори	Наслов	Издавач/година
	1	Atanasov P., Simoska E., Naumovska B.	"The Students' Ethnic Identity Dilemmas",	ANNUAL XL/1 2016, ISPJR-UKIM (69-80)
	2	Atanasov P., Simoska E., Naumovska B.,	"Processes of Individualization in the Presence of Strong Collective Identities",	EQPAM Volume 5, Issue No.2, April 2016 (Special Issue on Macedonia)
	3	Atanasov, Simoska	Political Values or the Value of Politics	EQPAM Volume 5, Issue No.2, April 2016 (Special Issue on Macedonia)
	4	Atanasov P., Simoska E., Naumovska B.,	THE STUDENTS' ETHNIC IDENTITIES VERSUS SOCIAL INTEGRATION	ISPJR, 2015
	5.	Simoska	"Ethnic distance and multicultural in Macedonia	"Visione", бр. 18/2012
	6.	Е. Симоска, П. Атанасов	Culturally Excluded groups in Macedonia	"Visione", бр. 19/2013
	7.	Emilija Simoska, Ganka Cvetanova	MYTHS AND IDENTITIES IN MACEDONIAN SOCIETY –	CCCS 316.75:2-264(497.7), p. 9 -16
12.2.	Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години			
	Ред.број	Автори	Наслов	Издавач/година
	1.			
	2.			

12.3.	Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години				
	Ред.број	Автори	Наслов на трудот	Меѓународен собир/ конференција	Година
	1.	Atanasov P., Simoska E., Naumovska B.,	<i>THE STUDENTS' ETHNIC IDENTITIES VERSUS SOCIAL INTEGRATION</i>	CHALLENGES OF CONTEMPORARY SOCIETY	2015
	2.	Atanasov P., Simoska E., Naumovska B.,	<i>"Processes of Individualization in the Presence of Strong Collective Identities"</i> ,	Annual European Conference on Political Attitudes and Mentalities, ECPAM'2015	2015
	3.	Е. Симоска, П. Атанасов	"Old\ new identities, the case of Macedonia"	Political attitudes and mentalities Bucurest,	2012
	4.	Е. Симоска, Г. Цветанова	Myhths and Identities in the Macedonian Society	Cultural Memory	2013

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од трет циклус на студии					
1.	Име и презиме	Јорде Јакимовски			
2.	Дата на раѓање	29.10.1950			
3.	Степен на образование	Доктор на науки			
4.	Наслов на научниот степен	Редовен професор			
5.	Каде и кога го завршил образованието односно се стекнал со научен степен	Образование	Година	Институција	
		Факултетско	1974	Универзитет Св. Кирил и Методиј- Скопје, Земјоделски факултет	
		Магистер на науки	1978	Универзитет Св. Кирил и Методиј- Скопје, Земјоделски факултет	
		Доктор на науки	1986	Универзитет Св. Кирил и Методиј- Скопје, Земјоделски факултет	
6.	Подрачје, поле и област на научниот степен магистер	Подрачје	Поле	Област	
			Економија на аграрот	Макро економија на аграрот	
7.	Подрачје, поле и област на научниот степен доктор	Подрачје	Поле	Област	
			Економија на аграрот	Макро економија на аграрот	
8.	Доколку е во работен однос да се наведе институцијата во која работи и звањето во кое е	Институција	Звање во кое е избран и област		
		Институт за социолошки и политичко-правни истражувања Скопје	Редовен професор, Социологија на наслбите, Економска социологија, Економика на трудови ресурси, Системи на наградување, Социологија на окружувањето, Демографска политика		
9.	Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии				
	9.1.	Список на предмети кои наставникот ги води во првиот циклус на студии			
		Ред. број	Наслов на предметот		Студиска програма/институција
		1.			
	2.				
	9.2.	Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на студии			
		Ред. број	Наслов на предметот		Студиска програма/институција
		1.	Економска социологија		Социологија/ИСППИ
		2.	Социологија на населбите		Социологија/ ИСППИ
		3.	Економика на трудови ресурси		Менаџмент на човечки ресурси/ИСППИ
4.	Системи на наградување		Менаџмент на човечки ресурси/ИСППИ		

	5.	Аграрна политика и политика на рурален развој на ЕУ		Европски студии за интеграција/Филозофски факултет
	6	Демографска политика		Политички науки и човекови права/ИСППИ
	7	Развојна економија		Општествен развој/ИСППИ
	9.3.	Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на студии		
	Ред. број	Наслов на предметот		Студиска програма/институција
	1.	Социологија на окружувањето		Социологија на окружувањето/ ИСППИ
	2.	Популација и одржлив развој		Социологија на окружувањето/ИСППИ
	3.	Економска Социологија		Социологија на организација/ИСППИ
	4.	Менаџмент на перформансите и системи на наградување		Организациски науки(Менаџмент)/ ИСППИ, ЕФ и ЕИ
10.	Селектирани резултати во последните пет години			
	10.1.	Релевантни печатени научни трудови (до пет)		
	Ред. број	Автори	Наслов	Издавач/година
	1.	Јорде Јаќимовски	Developments in the Macedonian Labor Market	EBES 2012 Anthology, Eurasia Business and Economics Society, Papers from EBES 2012, Antalya-Istanbul-Warsaw Conferences, (2013), Istanbul (Turkey), 22-36
	2.	Јорде Јаќимовски	New social-economic situation and changes in the workforce	The elevation international conference business and employment, Prishtina-Kosovo, (2012), pp. 479-485
	3.	Јорде Јаќимовски	Some problems of the migration currents in the Republic of Macedonia	Crossroads, Migration and its importance, political, socio-economic & demographic aspects of Mass movement of people, Vol. III, No.1 (September 2011- March 2012) pp. 49-53
	4.	Dejan Pendev, Jorde Jakimovski i Dafinka Tsaevska	The role of strategic management in the development of entrepreneurial new ventures in the economy of knowledge	Skola biznisa, broj 4/2011 Novi sad.
	5	Gjorgji Manev i Jorde Jakimovski	Knowledge management based organizations	Skola biznisa, broj 1. Jun. 2015, pp. 34-46
	10.2.	Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)		

Ред. број	Автори	Наслов	Издавач/година
1.	Јорде Јаќимовски, Лидија Христова, Аница Драговиќ, Елеонора Серафимовака и Анета Цекиќ	Демографоја	ИСППИ/2011
2.	Јорде Јаќимовски, Никола Панов, Аница Драговиќ, Славе Ристевски, Верица Јаневска	Стратегија за семејството во Република Македонија	Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје/2012-2013
3.	Јорде Јаќимовски, Елеонора Серафимовска и Викторија Јаќимовска	Демографски развој за просторен план на Источен плански регион	ИСППИ/2013- 2016
4.	Јорде Јаќимовски, Елеонора Серафимовска, Маријана Марковиќ, Анета Цекиќ, Марија Топузовска Латковиќ, Весна Чатлеска, Климе Бабунски	Младинските трендови во Република Македонија	ИСППИ/2014
5	Јорде Јаќимовски, Мирјана Борота Поповска, Емилија Симоска, Климе Бабунски, Анета Цекиќ, Марија Топузовска Латковиќ и Ружица Цацаноска	Јавно мислење – 2012 и 2014	ИСППИ/2012 год. и 2014 год.
10.3.	Печатени книги во последните пет години (до пет)		
Ред. број	Автори	Наслов	Издавач/година
1.	Јорде Јаќимовски, Стојан Трајанов, Благоица Новковска, Елеонора Серафимовска, Маријана Марковиќ и Јонуз Абдулаи	Невработеност- ризици и предизвици	ИСППИ/2013
2.			
3.			
4.			
5.			
10.4	Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)		
Ред. број	Автори	Наслов	Издавач/година
1.			
2.			
3.			
4.			

		5.			
11.	Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии				
11.1.	Дипломски работи				
11.2.	Магистерски работи		Преко 45		
11.3.	Докторски дисертации		Околу 17		
12.	За ментори на магистерски трудови				
12.1.	Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години				
	Ред. број	Автори	Наслов	Издавач/година	
	1.	Јорде Јаќимовски	Processes of globalization and changes of the content and the character of the labor	Школа бизниса, Наушностручен часопис. Март, Нови Сад, 2011, стр. 36-52	
	2.	Јорде Јаќимовски	The human capital as a factor in the sustainable development	Школа Бизниса, научно стручен часопис, Нови Сад, бр. 3/2011 стр. 72-85	
	3.	Јорде Јаќимовски	Developments in the Macedonian labor market	EBES 2012 Anthology, Eurasia Business and Economics Society, Papers from EBES 2012, Antalya-Istanbul- Warsaw, Conferences, Istanbul (Turkey 2013), pp 22-36	
	4.	Јорде Јаќимовски	Social life of the city of Skopje	Vizione, 21/2014, Skopje, pp. 269-275	
	5.	Мирјана Борота-Поповска, Марија Топузовсак, Јорде Јаќимовски и Васил Поповски	Work values of the Macedonian workforce	Journal advanced management science, Vol. 3, No. 2 June 2015 (2014) pp. 158-161	
	6.	Ѓорги Манев и Јорде Јаќимовски	Knowledge management based organizations	Школа Бизниса, Научно стручен часопис, јануар-јуни, 2015, стр. 34-46	
12.2.	Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години.				
	Ред. број	Автори	Наслов	Издавач/година	
	1.	Јорде Јаќимовски	The Socio-Demographic	Eastern	

				Context of Rural Poverty	Countryside, 16, Torun, (2010), pp. 131-155
	2	Јорде Јаќимовски		Developments in the Macedonian labor market	EBES, 2012, Anthology, Instambul(Turkey-2013) pp. 23-36
	12.3.	Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години			
		Ред. број	Автори	Наслов на трудот	Меѓународен собир/ конференција
		1.	Јорде Јаќимовски	Demographic-Regional imbalance in the Macedonia	Регионални развој и демографски токови земалја Југоисточне Европе
		2.	Јорде Јаќимовски	Gap between supply and demand of labor	International scientific conference Migration and labor market
		3.	Јорде Јаќимовски	Sociology of the labor force	Second annual conference of the Balkan sociological forum – Close but unknown neighbors: Balkan sociological perspectives
		4.	Јорде Јаќимовски	Demographic imbalance in the macedonean rural areas	XXV ESRS Congress, Rural resilience and vulnerability: The rural as locus of solidarity and conflict in time of crisis
		5.	Јорде Јаќимовски	Poverty of children in rural areas in Macedonia	XXV ESRS Congress, Rural resilience and vulnerability: The rural as locus of solidarity and conflict in time of crisis
		6.	Јорде Јаќимовски	Investments in human capital-education and trainings	Меѓународна научна конференција :На путу ка доба знања
					Сремски Карловци , Србија, 27-28 . 09. 2013

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од втор циклус на студии				
1.	Име и презиме	Славејко Сасајковски		
2.	Дата на раѓање	14 март 1959		
3.	Степен на образование	VIII		
4.	Наслов на научниот степен	Доктор по социолошки науки		
5.	Каде и кога го завршил образованието односно се стекнал со научен степен	Образование	Година	Институција
		Факултетско образование	1984	Филозофски факултет Скопје
		Магистер на науки	1994	ИСППИ
		Доктор на науки	1998	ИСППИ
6.	Подрачје, поле и област на научниот степен магистер	Подрачје	Поле	Област
		Општествени науки	Социолошки науки	Политичка социологија (Политичка социологија на верското организирање и институционализирање)
7.	Подрачје, поле и област на научниот степен доктор	Подрачје	Поле	Област
		Општествени науки	Социолошки науки	Политичка социологија (Политичка социологија на верското организирање и институционализирање)
8.	Доколку е во работен однос да се наведе институцијата во која работи и звањето во кое е	Институција	Звање во кое е избран и област	
		ИСППИ	Научен советник / Редовен професор – социолошки науки	
9.	Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии			
	9.1.	Список на предмети кои наставникот ги води во првиот циклус на студии		
		Ред.б рој	Наслов на предметот	Студиска програма/институција
		1.		
	2.			
	9.2.	Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на студии		
Ред.б рој		Наслов на предметот	Студиска програма/институција	
1.		Политичка религија	Социолошки науки – менаџмент	

				на општествени промени / ИСППИ – УКИМ
	2.	Социологија на нацијата		Социолошки науки – менаџмент на општествени промени / ИСППИ – УКИМ
	3.	Политичка социологија		Социолошки науки – менаџмент на општествени промени / ИСППИ - УКИМ
	4.			
	5.			
	6.			
9.3.	Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на студии			
	Ред.б рој	Наслов на предметот		Студиска програма/институција
	1.	Надворешна политика на САД		Политички науки / УКИМ - ИСППИ
	2.	Флексибилизации на пазари на труд		Организациони науки (менаџмент) / УКИМ – ИСППИ
	3.	Глобална политика и окружувањето		Социолошки науки / ИСППИ – УКИМ
	4.	Неолиберална глобализација и глобални финансиско – економски кризи		Социолошки науки / ИСППИ - УКИМ
10.	Селектирани резултати во последните пет години			
10.1.	Релевантни печатени научни трудови (до пет)			
	Ред. број	Автори	Наслов	Издавач/година
	1.	Sasajkovski Slavejko – Micanovska Ljubica	IMPORTANCE OF REFORM OF THE PENSION SYSTEM AND THE LABOR MARKET FOR THE GLOBAL COMPETITIVENESS OF THE GERMAN ECONOMY,	Third International Scientific Conference "Changes in Global Society" European University - Republic of Macedonia (EURM) , Skopje, 2013.
	2.	Sasajkovski Slavejko – Micanovska Ljubica	POLITICAL ECONOMY OF THE TRANSATLANTIC TRADE AND INVESTMENT PARTNERSHIP (TTIP) .	International conference “CHALLENGES OF CONTEMPORARY SOCIETY” , Ss. Cyril and Methodius University in Skopje - Institute for

				sociological, political and juridical research, Skopje, 2015.
	3.	Sasajkovski Slavejko – Micanovska Ljubica	"DOHA ROUND NEGOTIATIONS OF THE WORLD TRADE ORGANIZATION AND THE GROWTH OF THE GLOBAL ECONOMY.	<i>5th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development, Sofia, 2012</i>
	4.	Sasajkovski Slavejko – Micanovska Ljubica	GREEK DEBT CRISIS AND THE COUNTRY'S FUTURE IN THE EUROZONE" .	International Conference "Contemporary Security Paradigms and Challenges: Theory and Practice" , University "Ss. Cyril nad Methodius" – Faculty of Philosophy, Skopje – Institute for Security, Defence and Peace Studies, Ohrid, 2015.
	5.	Sasajkovski Slavejko – Micanovska Ljubica	MORAL HAZARD AND GLOBAL FINANCIAL CRISIS IN 2008.	Second International Scientific Conference "Social Change in the Global World" , Goce Delcev University in Shtip – Faculty of Law, Shtip, Macedonia, Voronezh State University, Faculty of Law, Voronezh, Russia, University of Liege, Faculty of law, Political Science and Criminology, Liege, Belgium, Stip, 2015.
10.2.	Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)			
	Ред. број	Автори	Наслов	Издавач/година
	1.	Сасајковски Славејко	Десекуларизација на македонското општество	ИСППИ / 2008
	2.	Сасајковски Славејко	Рамковниот договор и концептот на локалната самоуправа во Р. Македонија	ИСППИ / 2009
	3.	Сасајковски Славејко	Македонска социолошка мисла	ИСППИ / 2007
	4.			
	5.			
10.3.	Печатени книги во последните пет години (до пет)			

	Ред.број	Автори	Наслов	Издавач/година
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
10.4	Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)			
	Ред.број	Автори	Наслов	Издавач/година
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
11.	Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии			
	11.1.	Дипломски работи		
	11.2.	Магистерски работи	Ментор на одбранети тези <ol style="list-style-type: none"> 1. Религиската хетерогеност на индиското општество како детерминанта на општественото уредување и политичкиот систем на Индија, Иванка Огненоска, 2012. 2. Управување со знаење во Европската унија, Нина Маркова, 2011. 3. Односот на концептот на франкофонската мондијализација кон концептот на англосаксонската глобализација, Лиман Авдиу, 2011. 4. Библиските постулати и општествената благосостојба (демократските достигнувања на политичките поредоци и социо – економскиот развој, Љупчо Ристовски, 2009. 5. Взаемната поврзаност и влијание на културно – вредносната компонента на воспитно – образовниот процес и меѓуетничките односи во Република Македонија, Метуш Сулејмани, 2001. 6. Политички аспекти на СИМИС (Цивилно – воена соработка) согласно со доктрината на НАТО, Урим Вејсели, 2006. 7. Општествената девијација и ставот на исламската религија кон неа, Бејтула Демири, 2006. 8. Лисабонскиот договор како темел на надворешно – политичкиот идентитет на Европската унија, Горан Илиќ, 2008. 9. Парадигматската важност на кемализмот за надворешната политика на САД, Марина Илиевска, 2009. 10. Универзалните религиски објави на христијанството и исламот, Емиљ Сулејмани, 2005. 11. Важноста на Р. Турција за креирањето на 	

		<p>надворешниот политички идентитет на Европската унија, Арбнор Тефику, 2012.</p> <p>12. Религиските разлики како фактор на општествената дезинтеграција во моделот на мултикултурализмот во Република Македонија, Фати Азизи, 2013</p> <p>13. Портретирањето на конфликтот меѓу христијанско – културниот и либерално – демократскиот идентитет на Европската унија во јавните дебати, Тања Кимова, 2013.</p> <p>14. Односот кон религијата и верските заедници како белег на идеолошките профили на политичките партии ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ, Дамир Зејниловски, 2013.</p> <p>15. Односот на етницитетот и нацијата во теориите на Ернест Гелнер и Ентони Смит, Александар Кузмановски, 2014.</p>
11.3.	Докторски дисертации	<p>Ментор на одбранети дисертации</p> <p>1. Процесот на глобализација на идејата на либералната демократија – дефинирање на идеолошко – политичкиот идентитет во современиот свет со акцент на САД и ЕУ, Маја Мишковска, 2005.</p> <p>2. Приближување на Република Македонија кон НАТО, Назми Маѓиќи, 2003.</p> <p>3. Социјално – интегративната и филозофската функција на исламот, Емиљ Сулејмани, 2006.</p> <p>4. Политички и социолошки аспекти на политичката пропаганда на изборен процес, Јован Ананиев, 2006.</p> <p>5. Некои аспекти на исламот како политичка парадигма, Бејтула Демири, 2008.</p> <p>6. Социолошко изучување на суната, Фаредин Ебиби, 2011.</p> <p>7. Надворешно – политичката моќ на Европската унија во идеологизацијата на новиот светски поредок, Горан Илиќ, 2010.</p> <p>8. Ханифскиот месхеб и социјалниот живот на муслиманите во Република Македонија, Арсе Петрески, 2004.</p> <p>9. Концептот на франкофонијата, вредностите на надворешната политика на Република Франција и односот кон Арапската пролет 2011, Лиман Авдиу, 2013.</p> <p>10. Политичките партии во Република Македонија и конфликтот од 2001 година, Биљал Лутфии, 2015.</p> <p>11. Идеологијата на бахабизмот и традиционалното практикување на исламот во Република Македонија, Александар Грижев, 2014.</p>

			12. Политичките аспекти на верско – политичките кризи согласно со системот за управување со кризи на Република Македонија, Урим Вејсели, 2014.	
12.	За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години			
12.1.	Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години			
	Ред.број	Автори	Наслов	Издавач/година
	1.	Sasajkovski Slavejko – Micanovska Ljubica	IMPORTANCE OF REFORM OF THE PENSION SYSTEM AND THE LABOR MARKET FOR THE GLOBAL COMPETITIVENESS OF THE GERMAN ECONOMY	Third International Scientific Conference "Changes in Global Society" European University - Republic of Macedonia (EURM) , Skopje, 2013
	2.	Sasajkovski Slavejko – Micanovska Ljubica	DOHA ROUND NEGOTIATIONS OF THE WORLD TRADE ORGANIZATION AND THE GROWTH OF THE GLOBAL ECONOMY.	<i>5th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development, Sofia, 2012.</i>
	3.	Sasajkovski Slavejko – Micanovska Ljubica	POLITICAL ECONOMY OF THE TRANSATLANTIC TRADE AND INVESTMENT PARTNERSHIP (TTIP).	International conference “CHALLENGES OF CONTEMPORARY SOCIETY” , Ss. Cyril and Methodius University in Skopje - Institute for sociological, political and juridical research, Skopje, 2015.
	4.	Sasajkovski Slavejko – Micanovska Ljubica	GREEK DEBT CRISIS AND THE COUNTRY’S FUTURE IN THE EUROZONE” .	International Conference “Contemporary Security Paradigms and Challenges: Theory and Practice” , University “Ss. Cyril nad Methodius” – Faculty of Philosophy, Skopje – Institute for Security, Defence and Peace Studies, Ohrid, 2015.
	5.	Sasajkovski Slavejko –	MORAL HAZARD AND GLOBAL FINANCIAL CRISIS IN	Second International Scientific Conference

		Micanovska Ljubica	2008.	“Social Change in the Global World” , Goce Delcev University in Shtip – Faculty of Law, Shtip, Macedonia, Voronezh State University, Faculty of Law, Voronezh, Russia, University of Liege, Faculty of law, Political Science and Criminology, Liege, Belgium, Stip, 2015.	
	6.	Sasajkovski Slavejko – Micanovska Ljubica	THE FLEXICURITY CONCEPT – CHALLENGE (AND) FOR THE SOCITIES AND ECONOMIES OF SOUTH EASTERN EUROPE.	International Conference “SMEs DEVELOPMENT AND INNOVATION: BUILDING COMPETITIVE FUTURE OF SOUTH - EASTERN EUROPE” , University “St. Kliment Ohridski”- Bitola - Faculty of Economics – Prilep, CEI (Central European Initiative) , Center for Innovation & Development, Ohrid, 2014.	
12.2.	Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години				
	Ред.број	Автори	Наслов	Издавач/година	
	1.				
	2.				
12.3.	Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години				
	Ред. број	Автори	Наслов на трудот	Меѓународен собир/ Конференција	Година
	1.	Sasajkovski Slavejko – Micanovska Ljubica	IMPORTANCE OF REFORM OF THE PENSION SYSTEM AND THE LABOR MARKET FOR THE GLOBAL COMPETITIVENESS OF THE GERMAN ECONOMY	Third International Scientific Conference "Changes in Global Society" European University - Republic of Macedonia (EURM) .	Skopje, 2013.

		2.	Sasajkovski Slavejko – Micanovska Ljubica	DOHA ROUND NEGOTIATIONS OF THE WORLD TRADE ORGANIZATION AND THE GROWTH OF THE GLOBAL ECONOMY.	<i>5th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development.</i>	Sofia, 2012
		3.	Sasajkovski Slavejko – Micanovska Ljubica	THE FLEXICURITY CONCEPT – CHALLENGE (AND) FOR THE SOCITIES AND ECONOMIES OF SOUTH EASTERN EUROPE.	International Conference “SMEs DEVELOPMENT AND INNOVATION: BUILDING COMPETITIVE FUTURE OF SOUTH - EASTERN EUROPE” , University “St. Kliment Ohridski”- Bitola - Faculty of Economics – Prilep, CEI (Central European Initiative) , Center for Innovation & Development.	<i>Ohrid, 2014.</i>

Прилог		Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од трет циклус на студии		
1.	Име и презиме	Весна Забијакин Чатлеска		
2.	Дата на раѓање	7.03.1967		
3.	Степен на образование	VIII		
4.	Наслов на научниот степен	Доктор на науки		
5.	Каде и кога го завршил образованието односно се стекнал со научен степен	Образование	Година	Институција
		Докторски студии по Менаџмент	2013	Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања - Скопје
		Магистерски студии по Менаџмент на човечки ресурси	2007	Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања - Скопје
6.	Подрачје, поле и област на научниот степен магистер	Подрачје	Поле	Област
		Општествени науки	Организациски и науки и управување (менаџмент)	Управување со човечки ресурси
7.	Подрачје, поле и област на научниот степен доктор	Подрачје	Поле	Област
		Општествени науки	Организациски и науки и управување (менаџмент)	Управување со човечки ресурси
8.	Доколку е во работен однос да се наведе институцијата каде работи и звањето во кое е избран и во која област	Институција		Звање во кое е избран и област
		Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања - Скопје		Доцент по Бизнис менаџмент и Претприемништво
9.	Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии			
	9.1.	Список на предмети кои наставникот ги водел на првиот циклус на студии		
		Ред. број	Наслов на предметот	Студиска програма / институција
		1.		
	2.			
9.2.	Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии			
	Ред. број	Наслов на предметот	Студиска програма / институција	

		1.	Претприемништво	Магистерски студии по менаџмент на човечки ресурси, УКИМ, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања - Скопје	
		2.	Организациски менаџмент	Магистерски студии по Политички менаџмент, УКИМ, Правен факултет „Јустинијан Први“ Скопје	
	9.3.	Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии			
		Ред. број	Наслов на предметот	Студиска програма / институција	
		1.	Претприемништво и иновации	Докторски студии по Организациски науки и управување (менаџмент)/ УКИМ, Економски факултет, Економски институт и ИСППИ	
		2.	Бизнис менаџмент	Докторски студии по Организациски науки и управување (менаџмент)/ УКИМ, Економски факултет, Економски институт и ИСППИ	
		3.	Стратешки менаџмент	Докторски студии по Организациски науки и управување (менаџмент)/ УКИМ, Економски факултет, Економски институт и ИСППИ	
		4.	Семеен бизнис и одржливост	Докторски студии по Социологија на организација, ИСППИ	
10.	Селектирани резултати во последните пет години				
	10.1.	Релевантни печатени научни трудови (до пет)			
		Ред. број	Автори	Наслов	Издавач / година
		1.	M. Borota Popovska, M. Topuzovska Latkovikj and V. Zabijakin Chatleska	Expectations Toward Work of the Unemployed Macedonian Youth	Institute of Knowledge Management; Knowledge - International Journal Scientific Papers, Vol. 14.1, pp.49-55, 2016
		2.	M. Borota Popovska, M. Topuzovska Latkovikj and V. Zabijakin Chatleska	Career Maturity of the Macedonian Workforce	Institute of Knowledge Management; Knowledge - International Journal Scientific Papers, Vol. 12.2, pp.15-23, 2016
		3.	Zabijakin Chatleska, V.	Human Resource Management in Small and Medium-sized Enterprises: Recent Developments and Emerging Issues	International Conference: <i>CHALLENGES OF CONTEMPORARY SOCIETY</i> 12 November 2015, Skopje, Macedonia, Ss. Cyril and Methodius University

				in Skopje, Institute for Sociological, Political and Juridical Research, Conference proceedings, pp.145-157
	4.	Zabijakin Chatleska, V.	The Human Resource Practices as Driver of Innovations in SMEs	The 7 th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development - ICEIRD 2014, Nicosia, Cyprus, June, 5-6. Proceedings, pp. 64-72. 2014
	5.	Zabijakin Chatleska, V.	Conceptual Model of HR Practices and Innovation Performance From the Organizational Learning Perspective	International Conference - SMEs Development and Innovation: Building Competitive Future of South-Eastern Europe. Central European Initiative (CEI), Faculty of Economics, Prilep and Center for Innovation & Development. Ohrid. 3-4 October, 2014, Macedonia. Proceedings, pp. 953-963. 2014
	6.	Sofijanovа, E. and Zabijakin Chatleska, V.	Employee involvement and organizational performance: Evidence from the manufacturing sector in Republic of Macedonia	<i>Trakia Journal of Sciences</i> , Vol. 11, Suppl. 1, pp. 31-36. 2013
10.2.	Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)			
	Ред. број	Автори	Наслов	Издавач / година
	1.	К. Бабунски, Ј. Јаќимовски, Е. Симоска, М. Б. Поповска, Р. Цацаноска, М. Т. Латковиќ, А. Цекиќ, В. З. Чатлеска, В. Јаќимовска	Национален проект: <i>Јавното мислење во Република Македонија, 2014</i> . Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања, Скопје, 2014 (во делот за личен и кариерен развој).	Институт за социолошки и политичко-правни истражувања - Скопје, 2015
	2.	Ј. Јаќимовски, Е. Серафимовска, М. Марковиќ,	Национален проект: <i>Младинските трендови во Република Македонија</i> . Нарачател: Агенција за млади и спорт на Република Македонија. Извршител: Универзитет “Св.	Агенција за млади и спорт на Република Македонија и ИСППИ, 2015

		М. Т. Латковиќ, А. Цекиќ, В. З. Чатлеска, К. Бабунски	Кирил и Методиј“ во Скопје, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања, Скопје, 2014.	
	3.	А. Цекиќ, К. Бабунски, В. Забијакин Чатлеска	Меѓународен проект: <i>South-Eastern European Data Services</i> , founded by Swiss National Science Foundation and Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)	2015 - 2017
	4.	А. Цекиќ, К. Бабунски, В. Забијакин Чатлеска, Е. Серафимовска	Меѓународен проект: <i>RRPP Data Rescue Project</i> , founded by Regional Research Promotion Programme , Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), Federal Department of Foreign Affairs	2016
	5.	В. Забијакин Чатлеска, М. Борота Поповска, М. Топузовска Латковиќ	Национален проект: <i>Мултиетничка истражувачка студија за младинско претприемништво</i> . Нарачател: Фондација за менаџмент и индустриско истражување. Извршител: ИСППИ	Во рамки на проект Заедно за успех: млади претприемачи, движечка сила за добри меѓуетнички односи, ИПА програма за поддршка на граѓанско општество и медиуми, 2016
10.3.	Печатени книги во последните пет години (до пет)			
	Ред. Број	Автори	Наслов	Издавач / година
	1.	В. Забијакин Чатлеска, М. Борота Поповска, М. Топузовска Латковиќ	Мултиетничка истражувачка студија за младинско претприемништво	Фондација за менаџмент и индустриско истражување - Скопје, 2016
	2.	Ј. Јаќимовски, Е. Серафимовска, М. Марковиќ, М. Т. Латковиќ, А. Цекиќ, В. З. Чатлеска, К. Бабунски	Извештај од истражувањето „Младински трендови во Република Македонија“	ИСППИ, 2015
	3.			
	4.			
	5.			
10.4.	Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)			
	Ред.	Автори	Наслов	Издавач / година

	број			
	1.	Sofijanovа, E., Dimovska, V., Zabijakin Chatleska, V. and Spirovska, M.	Commitment to quality in agribusiness	Science & Technologies, (Plant studies), Vol. 3, No. 6, pp. 1-4. 2013
	2.	Sofijanovа, E., Kuzelov, A., Fotov, R. and Zabijakin- Chatleska, V.	Implementing teamwork for quality in agribusiness	Science & Technologies, (Plant studies), Vol. 3, No. 6, pp. 5-8. 2013
11.	Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии			
	11.1.	Дипломски работи	/	
	11.2.	Магистерски работи	1	
	11.3.	Докторски дисертации	/	
	За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години			
	12.1.	Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години		
		Ред. број	Автори	Наслов
		1.		
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		
		6.		
	12.2.	Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години		
		Ред. број	Автори	Наслов
		1.		
		2.		
	12.3.	Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години		
		Ред. број	Автори	Наслов на трудот
		1.	M. Borota Popovska, M. Topuzovska Latkovikj and V. Zabijakin Chatleska	Expectations Toward Work of the Unemployed Macedonian Youth
		2.	M. Borota Popovska, M. Topuzovska Latkovikj and V. Zabijakin Chatleska	Career Maturity of the Macedonian Workforce
		3.	Zabijakin Chatleska, V.	Human Resource Management in Small and Medium-sized
				Меѓународен собир/ конференција
				2016
				2016
				2015

				Enterprises: Recent Developments and Emerging Issues	<i>CONTEMPORARY SOCIETY</i> 12 November 2015, Skopje, Macedonia, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Institute for Sociological, Political and Juridical Research, Conference proceedings, pp.145-157	
		4.	Zabijakin Chatleska, V.	Conceptual Model of HR Practices and Innovation Performance From the Organizational Learning Perspective	International Conference - SMEs Development and Innovation: Building Competitive Future of South-Eastern Europe. Central European Initiative (CEI), Faculty of Economics, Prilep and Center for Innovation & Development. Ohrid. 3-4 October, 2014, Macedonia. Proceedings, pp. 953-963. 2014	2014
		5.	Zabijakin Chatleska, V.	The Human Resource Practices as Driver of Innovations in SMEs	The 7 th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development - ICEIRD 2014, Nicosia, Cyprus, June, 5-6. Proceedings, pp. 64-72. 2014	2014
		6.	Zabijakin Chatleska, V.	Conceptual Model of HR Practices and Innovation Performance From the Organizational Learning Perspective	International Conference - SMEs Development and Innovation: Building Competitive Future of South-Eastern Europe. Central European Initiative (CEI), Faculty of Economics, Prilep and Center for Innovation & Development. Ohrid. 3-4 October, 2014, Macedonia. Proceedings, pp. 953-963. 2014	2014
		7.	Sofijanova, E. and Zabijakin Chatleska, V.	High Performance Work Practices and Organizational Performance: An analysis of	XI th International Scientific Conference "Management and Engineering '13".	

				the Macedonian Food and Beverage Industry	Technical University - Sofia, Faculty of Management; University of Versailles, Saint Quentin En Yvelines - France, Graduate School of Management; Scinetific and Technical Union of Mechanical Engineering, National Scientific and Technical Society "Management and Engineering", Bulgaria, Sozopol, June 23-26. 2013 Conference proceedings (Vol.II), pp. 634-647. 2013	
--	--	--	--	---	--	--

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од втор циклус на студии				
1.	Име и презиме	Марија Топузовска Латковиќ		
2.	Дата на раѓање	11.07.1981 год.		
3.	Степен на образование	Докторат		
4.	Наслов на научниот степен	Доцент		
5.	Каде и кога го завршил образованието односно се стекнал со научен степен	Образование	Година	Институција
		Доктор на менаџмент	2011	ИСППИ
		Магистер на менаџмент на човечки ресурси	2008	ИСППИ
6.	Подрачје, поле и област на научниот степен магистер	Подрачје	Поле	Област
		Општествени науки	Организациски науки	Управување со човечки ресурси
7.	Подрачје, поле и област на научниот степен доктор	Подрачје	Поле	Област
		Општествени науки	Организациски науки	Менаџмент
8.	Доколку е во работен однос да се наведе институцијата во која работи и звањето во кое е избран	Институција	Звање во кое е избран и област	
		ИСППИ	Доцент на менаџмент на човечки ресурси и истражувачка методологија за бизнис и менаџмент	
9.	Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии			
	9.1.	Список на предмети кои наставникот ги води во првиот циклус на студии		
		Ред. број	Наслов на предметот	Студиска програма/институција
		1.	/	/
		2.	/	/
	9.2.	Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на студии		
		Ред. број	Наслов на предметот	Студиска програма/институција
		1.	Менаџмент на човечки ресурси	МЧР - ИСППИ
		2.	Организациско однесување	МЧР - ИСППИ
		3.	Истражувачки методи во менаџмент на човечки ресурси	МЧР - ИСППИ
		4.	Методологија на општествени истражувања	МЧР - ИСППИ
	9.3.	Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на студии		
		Ред. број	Наслов на предметот	Студиска програма/институција
1.		Квалитет на работен живот	Организациски науки и управување (менаџмент) – Докторска школа на УКИМ	
	2.	Организациско однесување	Организациски науки и управување (менаџмент) – Докторска школа на УКИМ	
10.	Селектирани резултати во последните пет години			
	10.1.	Релевантни печатени научни трудови (до пет)		
Ред. број		Автори	Наслов	Издавач/година

	1	M. Topuzovska Latkovikj, M. Borota Popovska	Competency-based education curriculum for HR professionals	<i>ANNUAL of ISPJR, year XL, vol.1. pp. 57-67</i>
	2	M. Borota Popovska, M. Topuzovska Latkovikj, V. Popovski	Attitudes towards continuous learning and new communication technologies	<i>Entrepreneurial Learning Scientific Journal, Vol.3, No. 1, (2013), 92-102</i>
	3	M. Topuzovska Latkovikj, M. Borota Popovska, V. Popovski	Quality of work life of Macedonian managers: differences between public and private sector	<i>International Journal of Human Resource Management Research and Development, Volume 3, Number 1, January - March (2013), pp. 24- 33.</i>
	4	Marija Topuzovska Latkovikj, Mirjana Borota Popovska, Vasil Popovski	Work Values and Preferences of the New Workforce: HRM Implications for Macedonian Millennial Generation.	<i>Journal of Advanced Management Science Vol 4, no. 4 (2016).</i>
	5	M. Borota Popovska, M. Topuzovska Latkovikj, V. Popovski, J. Jakimovski	Work values of the Macedonian workforce	<i>Journal of Advanced Management Science, Vol. 3, No. 2, June (2015), 158-161</i>
10.2.	Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)			
	Ред. број	Автори	Наслов	Издавач/година
	1	Марија Топузовска Латковиќ et all.	Студија за млади	УКИМ, ИСППИ/2016
	2	Марија Топузовска Латковиќ et all.	Студија за младите во Република Македонија	ФЕС/2013
	3	Марија Топузовска Латковиќ et all.	Анализи за невработеноста на младите луѓе во Република Македонија	ФЕС/2016
	4	Марија Топузовска Латковиќ et all.	Младински трендови во Република Македонија	Агенција за млади и спорт на РМ, ИСППИ/2014
	5	Марија Топузовска Латковиќ et all.	Развој на рамка за клучни компетенции за	УНЕСКО,

				ЧР професионалци како основа за креирање на дуален систем на образовна програма за менаџмент на човечки ресурси во Република Македонија	ИСППИ/2015
10.3.	Печатени книги во последните пет години (до пет)				
	Ред. број	Автори	Наслов		Издавач/година
	1.	Марија Топузовска Латковиќ et all.	Студија за млади		ФЕС/2013
	2.	Марија Топузовска Латковиќ et all.	Рамка на компетенции за професионалци за човечки ресурси		ИСППИ/2015
	3.	Марија Топузовска Латковиќ et all.	Мултиетничка студија за младинско претприемништво		МИР фондација/2016
	4.	Марија Топузовска Латковиќ et all.	Невработеност на младите луѓе во Република Македонија		ФЕС/2016
	5.	Марија Топузовска Латковиќ et all.	Анализа на состојбите и предизвиците за развој на социјалното претприемништво во Република Македонија		ФЕС/2016
10.4	Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)				
	Ред. број	Автори	Наслов		Издавач/година
	1.				
	2.				
	3.				
	4.				
	5.				
11.	Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии				
	11.1.	Дипломски работи	/		
	11.2.	Магистерски работи	38		
	11.3.	Докторски дисертации	/		
12.	За ментори на магистерски трудови				
	12.1.	Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија (минимум шест)			
	Ред. број	Автори	Наслов		Издавач/година
1	М. Topuzovska Latkovikj, М. Borota Popovska, V. Popovski	Quality of work life of Macedonian managers: differences between public and private sector		<i>International Journal of Human Resource Management Research and Development</i> , Volume 3, Number	

				1, January - March (2013), pp. 24-33.
	2	M. Borota Popovska, M. Topuzovska Latkovikj, V. Popovski, J. Teofilovska	Strategic focus on entrepreneurship in vocational education	<i>International Journal of Small Business and Entrepreneurship Research</i> , Vol.2, No. 4, (2014) pp.21-27.
	3	V. Popovski, M. Borota Popovska, M. Topuzovska Latkovikj	Perfect lifelong learning model for best adaptation to the 21. century changes in the world of work	<i>Entrepreneurial Learning Scientific Journal</i> , Vol.2, No. 2, (2012), 31-40.
	4	M. Borota Popovska, M. Topuzovska Latkovikj, V. Popovski	Attitudes towards continuous learning and new communication technologies	<i>Entrepreneurial Learning Scientific Journal</i> , Vol.3, No. 1, (2013), 92-102
	5	M. Borota Popovska, M. Topuzovska Latkovikj, V. Popovski, J. Jakimovski	Work values of the Macedonian workforce	<i>Journal of Advanced Management Science</i> , Vol. 3, No. 2, June (2015), 158-161
	6	Marija Topuzovska Latkovikj, Mirjana Borota Popovska, Vasil Popovski	Work Values and Preferences of the New Workforce: HRM Implications for Macedonian Millennial Generation.	<i>Journal of Advanced Management Science</i> Vol 4, no. 4 (2016).
	7	Marija Topuzovska Latkovikj, Mirjana Borota Popovska, Vasil Popovski	Firm`s innovativeness performance as a matter of strategic determination: Mission statement innovation value	<i>Economic Development Journal of the Institute of Economics – Skopje</i> , year. 17, No. 3 (2015), 29-46.
	8	M. Topuzovska Latkovikj, M. Borota Popovska	Competency-based education curriculum for HR professionals	<i>ANNUAL of ISPJR</i> , year XL, vol.1. pp. 57-67
	9	M. Borota Popovska, V., Popovski, M. Topuzovska Latkovikj	Labor values of the Macedonian population	<i>ANNUAL of ISPJR</i> , year XXXVI, vol.2. pp. 53-70

	10	M. Topuzovska, M. Borota Popovska	Методолошки пристап кон квалитетот на работниот живот-дефинирање, мерење и индикатори	<i>Економски Развој 1-2 (2009): 57-70.</i>	
		M. Borota Popovska, M. Topuzovska Latkovikj, V., Zabijakin Catleska	Career maturity of the Macedonian workforce	<i>KNOWLEDGE International Journal, Vol. 12.2 (2016) pp.15-22</i>	
		M. Borota Popovska, M. Topuzovska Latkovikj, V., Zabijakin Catleska	Expectations toward work of the unemployed Macedonian youth	<i>KNOWLEDGE International Journal, Vol. 14.1 (2016) pp.49-53</i>	
12.2.	Доказ за трудови кои имаат вкупно најмалку пет бода, во списание со импакт фактор од соодветната област од Web of Science				
	Ред. број				
	1				
	2				
12.3.	Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години				
	Ред. број	Marija Topuzovska Latkovic Mirjana Borota Popovska	Наслов на трудот	Меѓународен собир/конференција	Година
	1.	Mirjana Borota Popovska, Marija Topuzovska Latkovic and Vasil Popovski	Attitudes towards continuous learning and new communication technologies	3rd International Conference on Entrepreneurial Learning 2013 “Creativity + Education + Financing = Entrepreneurial Mix” Zagreb, Croatia	2013
	2.	Marija Topuzovska Latkovic Mirjana Borota Popovska	Work Values of the Macedonian Workforce	IEDRC MADRID CONFERENCES “Economics, Society and Management”, Madrid, Spain	2014
	3.	Marija Topuzovska Latkovikj	Macedonian youth population and prospects for labor market success	Contemporary trends and prospects of economic recovery. Nice: CEMAFI	2014

					International	
		4.	Marija Topuzovska Latkovic Mirjana Borota Popovska	Life style of Macedonian youth	Regional Conference: “Youth in East Europe – Challenges and Perspectives in Times of Transition”, Berlin, Germany	2015
		5.	Marija Topuzovska Latkovic, Mirjana Borota Popovska	Career maturity of the Macedonian workforce	8 th International Scientific Conference KNOWLEDGE CAPITAL OF THE FUTURE Bulgaria	2016
		6.	M. Borota Popovska, M. Topuzovska Latkovikj, V. Popovski	Expectations toward work of the unemployed Macedonian youth	10 th International Scientific Conference THE POWER OF KNOWLEDGE, Greece	2016
		7.	Mirjana Borota- Popovska, Marija Topuzovska- Latkovikj	HR competency framework development as a basis for creation of dual system on HRM educational program	<i>International conference: CHALLENGES OF CONTEMPORARY SOCIETY Skopje, Macedonia</i>	2015

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од втор и трет циклус на студии					
1.	Име и презиме	Бојана Нумовска			
2.	Дата на раѓање	5 февруари 1983			
3.	Степен на образование	Доктор на науки			
4.	Наслов на научниот степен	Доктор по политички науки			
5.	Каде и кога го завршил образованието односно се стекнал со научен степен	Образование	Година	Институција	
		Докторторат	2011	ИСППИ	
		Магистерски студии	2008	ИСППИ	
		Додипломски студии	2005	Правен факултет, Политички науки	
6.	Подрачје, поле и област на научниот степен магистер	Подрачје	Поле	Област	
		Општествени науки	Политички науки	Политичка анализа	
7.	Подрачје, поле и област на научниот степен доктор	Подрачје	Поле	Област	
		Општествени науки	Политички науки	Политички систем и политички партии	
8.	Доколку е во работен однос да се наведе институцијата во која работи и звањето во кое е	Институција	Звање во кое е избран и област		
		Универзитет “Свети Кирил и Методиј” – Институт за соц. политичко истражув.	Доцент во областа на политички партии и јавно мислење		
9.	Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии				
	9.1.	Список на предмети кои наставникот ги води во првиот циклус на студии			
		Ред. број	Наслов на предметот	Студиска програма/институција	
		1.			
		2.			
	9.2.	Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на студии			
		Ред. број	Наслов на предметот	Студиска програма/институција	
		1.	Изборни системи и политички партии	Постдипломски студии по политички науки и човекови права	
		2.	Медиуми и политика	Постдипломски студии по политички науки и човекови права	
		3.	Јавно мислење	Постдипломски студии по комуникации	
		4.	Јавно мислење и социјални мрежи	Постдипломски студии по нови медиуми и социјални мрежи	
	5.	Медиуми и политика	Постдипломски студии по Комуникации		
	9.3.	Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на студии			
		Ред. број	Наслов на предметот	Студиска програма/институција	

		број		програма/институција	
		1.	Јавното мислење и опкружувањето	Докторски студии по социологија на опкружувањето	
		2.	Европски социјален модел и организации	Докторски студии по социологија на организација	
		3.	Компаративни индустриски односи	Докторски студии по организациски науки	
		4.	Глобализација и антиглобализација	Демократија во услови на глобализација	
10.	Селектирани резултати во последните пет години				
	10.1.	Релевантни печатени научни трудови (до пет)			
		Ред. број	Автори	Наслов	Издавач/година
		1.	Ganka Cvetanova, Bojana Naumovska	<i>Political Attitudes, Values, and Procedures in the Eastern European Young Democracies: A Case Study on the Attitudes towards Democracy of the Macedonian Students -</i>	EQPAM Volume 3, No.3, October 2014 ISSN 2285 – 4916
		2.	Atanasov P., Naumovska B	<i>"Equal opportunities of women: Processes of employment and promotion on higher positions"</i>	Faculty of Economics, University of Niš, 2014
		3.	Ganka Cvetanova, Bojana Naumovska	"Attitudes toward Democracy of the Students in the Republic of Macedonia"	ECPAM, 2014
		4.	Petar Atanasov, Bojana Naumovska	Multicultural Societies and 'Ethnic' Political Parties: The Sase of Macedonia, Bulgaria and Romania	Journal of Education, Psychology and Social Sciences, 2013
		5.	Bojana Naumovska	"Activities of the radical right-winged parties in direction of threatening the European security",	Факултет за безбедност, УКЛО, 2013
	10.2.	Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)			
		Ред. број	Автори	Наслов	Издавач/година

		1.	Ганка Цветанова, Петар Атанасов, Горан Јанев, Елеонора Серафимовска, Маријана Марковиќ, Бојана Наумовска, Анета Цекиќ	Реални и виртуелни идентитети	УКИМ, 2012/13
		2.	Ганка Цветанова, Петар Атанасов, Горан Јанев, Елеонора Серафимовска, Маријана Марковиќ, Бојана Наумовска, Анета Цекиќ	Јавно мислење 2015	УКИМ 2014/15
		3.	Ganka Cvetanova, Klime Babunski, Stefan Buzarovski, Bojana Naumovska	Energy Vulnerability and Urban Transitions in Europe EValUaTE	2015
		4.	Климе Бабунски, Емилија Симоска, Горан Јанев, Бојана Наумовска	Перцепцијата на македонските граѓани за барателите на заил и мигрантите	УНХЦР, 2015
		5.	Цекиќ, Јанев, Најчевска, Марковиќ, Наумовска, Јаќимовска	<i>Erasmus+ Curriculum development Joint MA degree in European Political Science,</i>	Европската Унија, 2015-2017
	10.3.	Печатени книги во последните пет години (до пет)			
		Ред. број	Автори	Наслов	Издавач/година
		1.	Атанасов, Цветанова, Наумовска, Цекиќ, Јанев, Серафимовска, Марковиќ	Идентитетите на студентската популација во Република Македонија (истражувачка студија),	Институт за социолошки и политичко-правни истражувања, Скопје, 2016
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
	10.4	Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)			
		Ред. број	Автори	Наслов	Издавач/година
		1.			
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
11.	Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии				

	11.1.	Дипломски работи	
	11.2.	Магистерски работи	<p>-Александра Крстевска- Анализа на факторите кои влијаат врз изборната партиципација во Република Македонија</p> <p>-Татијана Терповска Николиќ: „Радикални десни партии, идеологии, политички дејствувања и нивниот подем во југоисточна Европа“</p> <p>-Росана Јанков „PR практики: студија на случај АМСМ“</p> <p>-Бојана Станојевска Пецуровска „Анализа на јавните кампањи за енергетска ефикасност во Република Македонија“</p> <p>- Марија Таушанова „Политичката идеологија и популизмот кај политичките партии во Република Македонија“</p> <p>- Арбреша Влаши „Комисијата за односи меѓу заедниците како инструмент за соодветна застапеност на етничките заедници на локално ниво“</p> <p>- Елизабета Вељановска Најдеска „Улогата на медиумите во случај на природни непогоди и катастрофи- студија на случај невремето во Скопскиот рефион од 6 август 2016“</p>
	11.3.	Докторски дисертации	
12.	За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години		
	12.1.	Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години	
		Ред. број	Автори
			Наслов
			Издавач/година
		1.	Atanasov P., Simoska E., Naumovska B.
			<i>"The Students' Ethnic Identity Dilemmas"</i> ,
			ANNUAL XL/1 2016, ISPJR-UKIM (69-80)
		2.	Atanasov P., Simoska E., Naumovska B.,
			<i>"Processes of Individualization in the Presence of Strong Collective Identities"</i> ,
			EQPAM Volume 5, Issue No.2, April 2016 (Special Issue on Macedonia)
		3.	Cvetanova, Naumovska
			<i>Democratic Values and Political Attitudes of the Macedonian Young People</i>
			EQPAM Volume 5, Issue No.2, April 2016 (Special Issue on Macedonia)
		4.	Atanasov P., Simoska E.,
			<i>THE STUDENTS' ETHNIC IDENTITIES VERSUS</i>
			ISPJR, 2015

		Naumovska B.,	SOCIAL INTEGRATION		
	5.	Ganka Cvetanova, Bojana Naumovska	<i>"Attitudes toward Democracy of the Students in the Republic of Macedonia"</i>		ECPAM, 2014
12.2.	Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години				
	Ред. број	Автори	Наслов		Издавач/година
	1.				
	2.				
12.3.	Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години				
	Ред. број	Автори	Наслов на трудот	Меѓународен собир/конференција	Година
	1.	Atanasov P., Simoska E., Naumovska B.,	<i>THE STUDENTS' ETHNIC IDENTITIES VERSUS SOCIAL INTEGRATION</i>	CHALLENGES OF CONTEMPORARY SOCIETY	2015
	2.	Atanasov P., Simoska E., Naumovska B.,	<i>"Processes of Individualization in the Presence of Strong Collective Identities"</i> ,	Annual European Conference on Political Attitudes and Mentalities, ECPAM'2015	2015
	3.	Ganka Cvetanova, Bojana Naumovska	<i>New Media and the Level of Democratic Awareness in the Republic of Macedonia</i>	CCCS Conference – "Media: Theory and Practice	2014
	4.	Ganka Cvetanova, Bojana Naumovska	"Attitudes toward Democracy of the Students in the Republic of Macedonia"	European Conference on Political Attitudes and Mentalities ECPAM https://sites.google.com/a/fspub.unibuc.ro/camelia-florela-voinea/home/confe	2014

					rence- papers/cvetanova- naumovska	
		5.	Atanasov, Naumovska	Digital native between local and global identity in multicultural society	<i>The Balkans in the new millennium: From Blkanization to Eutopia</i>	2014
		6.	Petar Atanasov, Bojana Naumovska	Equal opportunities of women: Processes of employment and promotion on higher positions	The Global Economic Crisis and the Future of European Integration	2013

ПРИЛОГ 3

Изјави од предметните наставници


Врз основа на член 2 од Правилникот за задолжителни компоненти кои треба да ги поседуваат студиските програми од првиот, вториот и третиот циклус на студии, ја давам следната

ИЗЈАВА

Од проф.д-р Петар Атанасов, редовен професор, од Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје.

Изјавувам дека сум согласен/а да учествувам во изведување на настава по предметот Методологија на научно-истражувачка работа со примена и примери во подрачјето на општествените науки (предмет за стекнување генерички знаења) од студиската програма на III циклус на студии по Социолошки науки, модул Социологија на организацијата, _____ на Институт за социолошки и политичко-правни истражувања при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Изјавил,




Врз основа на член 2 од Правилникот за задолжителни компоненти кои треба да ги поседуваат студиските програми од првиот, вториот и третиот циклус на студии, ја давам следната

ИЗЈАВА

Од доц.д-р Бојана Наумовска, доцент, од Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје.

Изјавувам дека сум согласен/а да учествувам во изведување на настава по предметот Методологија на научно-истражувачка работа со примена и примери во подрачјето на општествените науки (предмет за стекнување генерички знаења) од студиската програма на III циклус на студии по Социолошки науки, модул Социологија на организацијата, _____ на Институт за социолошки и политичко-правни истражувања при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Изјавил,




Врз основа на член 2 од Правилникот за задолжителни компоненти кои треба да ги поседуваат студиските програми од првиот, вториот и третиот циклус на студии, ја давам следната

ИЗЈАВА

Од проф.д-р Петар Атанасов, редовен професор, од Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје.

Изјавувам дека сум согласен/а да учествувам во изведување на настава по предметот Дизајнирање и спроведување на квалитативни истражувања (предмет за стекнување генерички знаења) од студиската програма на III циклус на студии по Социолошки науки, модул Социологија на организацијата, на Институт за социолошки и политичко-правни истражувања при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Изјавил,




Врз основа на член 2 од Правилникот за задолжителни компоненти кои треба да ги поседуваат студиските програми од првиот, вториот и третиот циклус на студии, ја давам следната

ИЗЈАВА

Од доц.д-р Бојана Наумовска, доцент, од Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје.

Изјавувам дека сум согласен/а да учествувам во изведување на настава по предметот Дизајнирање и спроведување на квалитативни истражувања (предмет за стекнување генерички знаења) од студиската програма на III циклус на студии по Социолошки науки, модул Социологија на организацијата, на Институт за социолошки и политичко-правни истражувања при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Изјавил,



Врз основа на член 2 од Правилникот за задолжителни компоненти кои треба да ги поседуваат студиските програми од првиот, вториот и третиот циклус на студии, ја давам следната

ИЗЈАВА

Од проф.д-р Петар Атанасов, редовен професор, вработен на Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје.

Изјавувам дека сум согласен/а да учествувам во изведување на настава по предметот Социологија на организација од студиската програма на III циклус на студии по Социолошки науки, модул Социологија на организацијата, на Институт за социолошки и политичко-правни истражувања при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Изјавил,



Врз основа на член 2 од Правилникот за задолжителни компоненти кои треба да ги поседуваат студиските програми од првиот, вториот и третиот циклус на студии, ја давам следната

ИЗЈАВА

Од проф.д-р Петар Атанасов, редовен професор, вработен на Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје.

Изјавувам дека сум согласен/а да учествувам во изведување на настава по предметот Менаџмент на промени од студиската програма на III циклус на студии по Социолошки науки, модул Социологија на организацијата, на Институт за социолошки и политичко-правни истражувања при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Изјавил




Врз основа на член 2 од Правилникот за задолжителни компоненти кои треба да ги поседуваат студиските програми од првиот, вториот и третиот циклус на студии, ја давам следната

ИЗЈАВА

Од проф.д-р Мирјана Борота Поповска, редовен професор, вработен на Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје.

Изјавувам дека сум согласен/а да учествувам во изведување на настава по предметот Менаџмент на промени од студиската програма на III циклус на студии по Социолошки науки, модул Социологија на организацијата, на Институт за социолошки и политичко-правни истражувања при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Изјавил,




Врз основа на член 2 од Правилникот за задолжителни компоненти кои треба да ги поседуваат студиските програми од првиот, вториот и третиот циклус на студии, ја давам следната

ИЗЈАВА

Од проф.д-р Јорде Јакимовски, редовен професор, вработен на Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје.

Изјавувам дека сум согласен/а да учествувам во изведување на настава по предметот Економска социологија од студиската програма на III циклус на студии по Социолошки науки, модул Социологија на организацијата, на Институт за социолошки и политичко-правни истражувања при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Изјавил,


Врз основа на член 2 од Правилникот за задолжителни компоненти кои треба да ги поседуваат студиските програми од првиот, вториот и третиот циклус на студии, ја давам следната

ИЗЈАВА

Од проф.д-р Емилија Симоска, редовен професор, од Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје.

Изјавувам дека сум согласен/а да учествувам во изведување на настава по предметот Европски социјален модел и организации од студиската програма на III циклус на студии по Социолошки науки, модул Социологија на организацијата, на Институт за социолошки и политичко-правни истражувања при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Изјавил,




Врз основа на член 2 од Правилникот за задолжителни компоненти кои треба да ги поседуваат студиските програми од првиот, вториот и третиот циклус на студии, ја давам следната

ИЗЈАВА

Од доц.д-р Бојана Наумовска, доцент, од Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје.

Изјавувам дека сум согласен/а да учествувам во изведување на настава по предметот Европски социјален модел и организации од студиската програма на III циклус на студии по Социолошки науки, модул Социологија на организацијата, на Институт за социолошки и политичко-правни истражувања при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Изјавил,



Врз основа на член 2 од Правилникот за задолжителни компоненти кои треба да ги поседуваат студиските програми од првиот, вториот и третиот циклус на студии, ја давам следната

ИЗЈАВА

Од проф.д-р Ружица Цацаноска, редовен професор, вработен на Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје.

Изјавувам дека сум согласен/а да учествувам во изведување на настава по предметот Социјален капитал и развој од студиската програма на III циклус на студии по Социолошки науки, модул Социологија на организацијата, на Институт за социолошки и политичко-правни истражувања при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Изјавил,



Врз основа на член 2 од Правилникот за задолжителни компоненти кои треба да ги поседуваат студиските програми од првиот, вториот и третиот циклус на студии, ја давам следната

ИЗЈАВА

Од доц.д-р Весна Забијакин Чатлеска, доцент, вработен на Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје.

Изјавувам дека сум согласен/а да учествувам во изведување на настава по предметот Семеен бизнис и одржливост од студиската програма на III циклус на студии по Социолошки науки, модул Социологија на организацијата, на Институт за социолошки и политичко-правни истражувања при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Изјавил,




Врз основа на член 2 од Правилникот за задолжителни компоненти кои треба да ги поседуваат студиските програми од првиот, вториот и третиот циклус на студии, ја давам следната

ИЗЈАВА

Од доц.д-р Марија Топузовска Латковиќ, доцент, вработен на Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје.

Изјавувам дека сум согласен/а да учествувам во изведување на настава по предметот Семеен бизнис и одржливост од студиската програма на III циклус на студии по Социолошки науки, модул Социологија на организацијата, на Институт за социолошки и политичко-правни истражувања при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Изјавил,



**Мислење за Проектот
од Одборот за соработка и доверба со јавноста на ИСППИ**

Република Македонија Универзитет Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ Институт за социолошки и политичко-правни истражувања СКОПЈЕ			
Примено: 23.11.2016			
Орг. Един.	Број:	Прилог:	Вредност:
	03-1332		

ЗАПИСНИК

од седницата на Одборот за соработка и доверба со јавноста на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања-Скопје одржана на 23.11.2016 година

На седницата од 23.11.2016 година Одборот за соработка и доверба со јавноста на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања-Скопје ги донесе следниве заклучоци:






1. Се усвојува записникот од седницата на Одборот за соработка и доверба со јавноста на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања-Скопје одржана на 08.11.2016 год;
2. Се дава позитивно мислење по предлог-проектите за реакредитација на студиските програми од **трет циклус – докторски студии** на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања-Скопје по:
 - Социологија на окружувањето
 - Социологија на организација
 - Политички науки-Демократијата во услови на глобализација;
3. Се дава позитивно мислење за избор на **доц.д-р Марија Топузовска Латковиќ** во наставно-научно звање **вонреден професор** во наставно-научните области:
 - **Управување со човечки ресурси, и**
 - **Друго (Истражувачка методологија за бизнис и менаџмент)**, кои спаѓаат во подрачје општествени науки, поле: Организационски науки и управување (менаџмент).

Претседател

Проф.д-р Емилија Симоска



СПИСОК
на присутни членови на Одборот за соработка и доверба со јавноста на УКИМ-
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања-Скопје
на седницата закажана на **23.11.2016** година

	Име и презиме	Потпис
1.	Д-р Емилија Симоска, претседател	
2.	Д-р Ганка Цветанова	
3.	Тамара Колевски	
4.	М-р Татјана Штерјова	
5.	Бардул Туши	
6.	Марјан Огњановски	
7.	Проф.д-р Весна Димитриевска	
8.	М-р Фиљана Кока	
9.	д-р Ана Чупеска	
10.	Владимир Арсовски	
11.		

